



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 27 декември 1996
Скопје
Број 70

Год. LII

Претплатата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1270.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ГАС ВО СКОПЈЕ, ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГА-МА

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем за проект за дистрибуција на гас во Скопје, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие ГА-МА,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 декември 1996 година.

Број 08-4236/1 Претседател
25 декември 1996 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ГАС ВО СКОПЈЕ, ШТО ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ГА-МА

Член 1

Република Македонија, како гарант презема обврска да ги намира обврските по Договорот за заем за проект за дистрибуција на гас во Скопје, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој (Заемодавач) и Јавното претпријатие ГА-МА (Заемопримач), во вкупен износ од 50.750.000 швајцарски франци во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку Јавното претпријатие ГА-МА не го отплати кредитот.

Член 2

Заемот од член 1 на овој закон ќе го отплатува Јавното претпријатие ГА-МА од своите приходи.

Член 3

Заемот од член 1 на овој закон ќе се отплатува во 20 полугодишни рати, со грејс период од пет години и со каматна стапка ЛИБОР+1% за шестмесечните депозити во швајцарски франци за време на користење на заемот, со можност во било кој период кога Заемопримачот ќе оцени за потребно да се конвертира во фиксна каматна стапка, согласно со Договорот за заем.

Член 4

Доколку пристигнатите анuitети во роковите утврдени со договорот, во име на Заемопримачот, ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од денот на извршувањето на обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за платен промет да пренесе во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците од сметката на корисникот на заемот.

Член 5

Министерството за финансии ќе пресметува и наплатува 1% провизија на износот на заемот за кој се дава гаранција.

Провизијата се пресметува од денот на склучувањето на Договорот за заем и е приход на Буџетот на Република Македонија.

Провизијата ќе се пресметува сè до известувањето од Европската банка за обнова и развој за престанување на потребата од условеноста на заемот со гаранција од Република Македонија.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1271.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД НОВАТА 1997 ГОДИНА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Босилка Драго Јанкова
2. Трајче Војне Стефановски
3. Томислав Сотир Карадаковски
4. Андријан Миле Зековиќ
5. Сергеј Стојан Трајковски
6. Стеван Ристо Стојановски
7. Вељко Трајко Пајковски
8. Алија Абдулрезак Рафиз
9. Катица Игнат Ташевска

II

Делумно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Игор Ристо Гешовски, во траење од 9 месеци
2. Адеми Кадри Бајрам, во траење од 6 месеци

3. Агим Зендел Исмаили, во траење од 1 година
4. Акиф Фета Мухамед, во траење од 9 месеци
5. Ангел Коста Манасиев, во траење од 6 месеци
6. Артан Емин Емини, во траење од 6 месеци
7. Атанас Ефтим Ковачки, во траење од 1 година
8. Бранко Иван Максимов, во траење од 6 месеци
9. Газим Зија Емини, во траење од 6 месеци
10. Ѓорѓи Ангел Богоев, во траење од 6 месеци
11. Ераклис Симеон Чачаров, во траење од 6 месеци
12. Живко Санде Тасевски, во траење од 1 година
13. Зоран Добривој Богоевски, во траење од 6 месеци
14. Зекирија Рефет Шакири, во траење од 9 месеци
15. Илчо Душко Ципушев, во траење од 6 месеци
16. Јованка Васил Димовска, во траење од 6 месеци
17. Мирсад Хасим Личина, во траење од 9 месеци
18. Славе Илчо Атанасов, во траење од 6 месеци
19. Трајче Никола Петкоски, во траење од 3 месеци
20. Александар Ѓорѓи Плужников, во траење од 6 месеци
21. Зоран Темелко Јанески, во траење од 3 месеци
22. Александар Рафе Жепчевски, во траење од 6 месеци
23. Ахмед Лиман Бутиќи, во траење од 3 месеци
24. Драги Блаже Ристов, во траење од 6 месеци
25. Драган Верољуб Милосавлевиќ, во траење од 3 месеци
26. Звонко Миле Димитриевски, во траење од 3 месеци
27. Илија Димитар Каракашовски, во траење од 6 месеци
28. Николчо Ефтим Смиљановски, во траење од 6 месеци
29. Решат Беќир Ејупи, во траење од 3 месеци
30. Тони Димитрие Илиевски, во траење од 6 месеци
31. Ерзан Реџо Личина, во траење од 6 месеци
32. Љупчо Трајан Милановски, во траење од 3 месеци
33. Дејан Атанас Тошевски, во траење од 6 месеци
34. Димитрија Боге Тошески, во траење од 3 месеци
35. Јанче Неделко Маркушев, во траење од 3 месеци

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1031 Претседател
25 декември 1996 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

1272.

Врз основа на член 55 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во органот на управувањето на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Прилеп, се именуваат:

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Алил Цафероски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4191/1 Зам. претседател
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1273.

Врз основа на член 24 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РО МУЗЕЈ – ГАЛЕРИЈА – КАВАДАРЦИ

1. За претставници на Републиката во Работната организација Музеј – галерија – Кавадарци, се именуваат:

Звонко Каров, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4192/1 Зам. претседател
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1274.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за библиотечната дејност („Службен весник на СРМ“ број 35/84, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО МАТИЧНАТА БИБЛИОТЕКА „ИЛИНДЕН“ – ДЕЛЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Матичната библиотека „Илинден“ – Делчево, се именуваат:

Јанинка Димитровска, наставник во ОУ „Ванчо Прке“ – Делчево и

Дона Шулева, педагог во УСО „Методија Митевски Брицо“ – Делчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4193/1 Зам. претседател
24 декември 1996 година на Комисијата за прашања
Скопје на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1275.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ДОМОТ НА МЛАДИТЕ – ШТИП

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на младите – Штип, се именуваат:

Ѓорѓи Устапетров, директор на Народниот театар – Штип и

Васил Шумански, театарски режисер во домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4194/1 на Комисијата за прашања
24 декември 1996 година на изборите и именувањата,
Скопје Благоја Стојковски, с.р.

1276.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ДИМИТАР БЕРОВСКИ“ – БЕРОВО

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово, се именуваат:

Митко Илиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Борис Качулковски, наставник во ОУ „Дедо Иљо Малешевски“ – Берово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4195/1 на Комисијата за прашања на
24 декември 1996 година изборите и именувањата,
Скопје Благоја Стојковски, с.р.

1277.

Врз основа на член 161 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО ВРО „ВОДОСТОПАНСТВО-КУМАНОВО“ – КУМАНОВО

1. За претставник на Републиката во ВРО „Водостопанство-Куманово“ – Куманово се именува

Слободан Богдановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4196/1 на Комисијата за прашања на
24 декември 1996 година изборите и именувањата,
Скопје Благоја Стојковски, с.р.

1278.

Врз основа на член 161 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО“ – РАДОВИШ

1. За претставник на Републиката во Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ – Радовиш се именува

Славчо Ристов, дипломиран економист, началник на Отсек за наплата со инспекција во Управата за јавни приходи-одделение-Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4197/1 на Комисијата за прашања на
24 декември 1996 година изборите и именувањата,
Скопје Благоја Стојковски, с.р.

1279.

Врз основа на член 161 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 37/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОП „ВОДОСТОПАНСТВО-ИЗВОРИ“ – ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на ОП „Водостопанство-Извори“ – Гостивар, се именуваат:

Мирко Лазаревски, пратеник во Собранието на Република Македонија

Томе Ефтовски, вработен во стручната служба за унапредување на индивидуалното земјоделство-Гостивар и

Несет Даути, водокорисник од село Неготино.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4198/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1280.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА НАРОДНИОТ МУЗЕЈ – „КУМАНОВО“ – КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Народниот музеј „Куманово“ – Куманово, се именуваат:

Драган Поповиќ, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Момчило Петровски, професор на Факултетот за ликовни уметности – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4199/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1281.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско – уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „НИКОЛА ЈОНКОВ – ВАПЦАРОВ“ – ДЕЛЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Работната организација во Домот на културата „Никола Јонков – Вапцаров“ – Делчево, се именуваат:

Трајан Митевски, претседател на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите на Македонија – Делчево и

Лиција Николовска, дипломиран психолог, вработена во Центарот за социјални работи – Делчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4200/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1282.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МУЗЕЈОТ НА ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ – КИЧЕВО

1. За претставници на Републиката во Советот на Музејот на Западна Македонија во НОВ – Кичево, се именуваат:

Гоце Велјановски, дипломиран историчар професор во УСО „Мирко Милески“ – Кичево,

Сашо Дуковски, дипломиран правник новинар дописник на МРТ Кичево и

Крсте Крстевски, дипломиран историчар професор во УСО „Мирко Милески“ – Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4201/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1283.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И НАРОДЕН МУЗЕЈ – ОХРИД

1. За претставници на Републиката во органот на управувањето во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид, се именуваат:

Лилјана Мишева, директор на ОУ „Братство Единиство“ – Охрид и

Добре Гурчиновски, директор на ОУ „Христо Узунов“ – Охрид.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4190/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1284.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 24 декември 1996 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ – СТРУМИЦА**

1. За претставници на Републиката во органот на управувањето во Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Струмица, се именуваат:

Мери Андреева, дипломиран инж. арх. секретар на ПЕ Струмица на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и

Тиме Тимов, дипломиран инж. арх. директор на Проектанското биро „Вектор“ – Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4189/1
24 декември 1996 година
Скопје

Зам. претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Благоја Стојковски, с.р.

1285.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	НАИМЕНУВАЊЕ	количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбин. превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
8703 22		– Со зафатнина на цилиндрите над 1000см ³ до 1500см ³ :	
8703 22 10 19		– Други а) Застава 101 Скала 55 Ц	30 парчиња

1	2	3	4
8703 23		– Со зафатнина на цилиндрите над 1500см ³ до 3000см ³ : – Нови: – Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см ³ до 3000 см ³ :	
8703 23 10 12		– Други а) Фиат Темпра 1.6 SW	30 парчиња
8703 23 10 19		– Други а) Лада Нива 1.7 4x4	20 парчиња
8703 33		– Со зафатнина на цилиндрите над 2500 см ³ : – Нови:	
8703 33 10 90		– Други а) Ивско турбо Давли 35.10(8+1) Моторни возила за превоз на стоки: – Со бруто маса до 5т:	2 парчиња
8704 21		– Со бруто маса до 5т: – Нови	
8704 21 91 00		а) Фиат Дукато 14 2.5 ДС Гран Волуме б) Фиат Дукато Макси Гран волуме в) Фиат Дукато 14 2.5 ДС Гран Волуме	20 парчиња 1 парче 1 парче
8704 31		– Со бруто маса над 5 т:	
8704 31 91 00		– Нови а) Фиат Скудо 1.6 И.Е. б) Фиат Дукато 14 2.0 И.Е.	1 парче 2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3418/1
16 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1286.

Врз основа на член 11, став 5 од Законот за трговијата („Службен весник на РМ“, бр. 23/95, 30/95 и 43/95), министерот за стопанство, во согласност со министерот за финансии, донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ И ВРШЕЊЕ НА ТРГОВСКИ УСЛУГИ**

Член 1

Во Правилникот за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на производи и вршење на трговски услуги („Службен весник на РМ“, бр. 61/95), во членот 7, во точката 9, ставот 2 се менува и гласи:
„Колоните 8 и 9 не ги пополнува трговецот на мало“.

Член 2

По членот 14 се додава нов член „14-а“ кој гласи:
„Член 14-а

Трговецот на големо не води евиденција пропишана со членовите 7; 8 и 9 на овој правилник, доколку овие податоци се обезбедени со сметководствена евиденција“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.01.1997 година.

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

1287.

Врз основа на член 59 став 2 од Законот за ловството („Сл. весник на РМ“ бр. 20/96 и 26/96), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата за полагање на ловечкиот испит.

Член 2

Ловечкиот испит се полага за проверка на теоретските и практичните познавања на кандидатот од областа на ловството.

Член 3

Ловечкиот испит опфаќа прашања од:

1. Законот за ловството
2. Законот за набавување, поседување и носење на оружје
3. Морфологија и биологија на дивечот
4. Одгледување, размножување и заштита на дивечот
5. Уредување на ловишта
6. Ловна кинологија
7. Ловечко оружје, муниција и ловна балистика
8. Ловење и користење на дивечот и неговите делови
9. Ловечки трофеи
10. Корист и штета од дивеч и на дивеч
11. Траги од дивеч
12. Болести на дивечот
13. Незгоди во ловот и прва помош

Член 4

Евиденцијата за полагање на ловечкиот испит ја води Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 5

За ловечкиот испит комисијата води записник.

Член 6

На кандидатот кој положи ловечки испит му се издава Уверение.

Член 7

Доколку кандидатот не го положи ловечкиот испит, повторно ќе може да полага во рок од три месеци од денот на одржувањето на испитот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.09-7720/1

19 ноември 1996 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р.н.ж.агр. Никола Паракеев с.р.

1288.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 48 и член 54 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, со Решение У. бр. 108/96 од 30 октомври 1996 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

5. Судот на седницата утврди дека според член 54 став 1 од Законот во случаите кога по донесување на просторен или урбанистички план, објект изграден до влегување во сила на овој закон без решение за услови за градба се потврдува со донесениот план, постапката за издавање на решение за услови за градба се спроведува според одредбите на овој закон, а според оспорениот став 2 на овој член, доколку инвеститорот на објектот од став 1 на овој член, во рок од една година од донесување на планот со кој му се потврдува изградбата на објектот, не ја поведе постапката за издавање на решение за услови за градба, ќе се примени одредбата од член 48 на овој закон (изградениот објект станува сопственост на државата). Притоа, Судот по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и на член 48 од Законот на кој упатува оспорениот член, а според кој ако врз основа на наод на урбанистичкиот инспектор се утврди дека на државното земјиште, по влегувањето во сила на овој закон, се гради објект без решение за услови за градба, изградениот објект станува сопственост на државата.

6. Правната заштита на сопственоста според член 8 од Уставот на Република Македонија е една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 30 од Уставот се гарантира правото на сопственост и правото на наследување, а според ставот 2 на овој член сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и на заедницата.

Со ставот 3 од овој член е предвидено дека никој не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон, а според ставот 4 во случај на експропријација на сопственоста или во случај на ограничување на сопственоста се гарантира праведен надомест кој не може да биде понизок од пазарната вредност.

Тргувајќи од анализата на наведените уставни одредби произлегува дека Уставот го гарантира правото на сопственост и правната заштита на сопственост и ја издигнува на темелна вредност на уставниот поредок на Републиката и дека под тие услови сопственоста создава права и обврски и треба да служи за добро на поединецот и заедницата. При тоа, Уставот не ја исклучува државната сопственост. Исто така, од Уставот не може да се заклучи дека Уставот го преферира овој вид на сопственост. Според тоа, државната сопственост постои во правниот поредок во рамките на кој се остваруваат одредени сопственичко-правни односи.

Правата врз градежното земјиште се уредени со Законот за градежно земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, 18/89 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/91) и со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96).

Според член 1 од Законот за градежно земјиште со овој закон се уредуваат условите и постапката за определување, доделување, користење и правата врз градежното земјиште.

Под користење на градежно земјиште во смисла на овој закон се подразбира уредувањето и употребата на градежното земјиште.

Со членот 2 од овој закон е предвидено дека како градежно земјиште, во смисла на овој закон, се смета изграденото и неизграденото земјиште во градовите и во населбите од градски карактер и во други подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба.

Според член 9 од Законот земјиштето во градовите и населбите од градски карактер и другите подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба за кои е донесен урбанистички план е на Републиката.

Со член 28 од Законот за просторно и урбанистичко планирање е предвидено дека градежно и друго земјиште, предвидено за градба со кое управува Републиката, се доделува на користење на физички и правни лица заради изградба на објекти, а според ставот 2 на овој член со решение за доделување на градежно земјиште се утврдува инвеститор – корисник на градежно земјиште. Со ставот 3 на овој член е предвидено дека доделувањето на градежното земјиште го врши Министерството надлежно за работите на урбанизмот.

Од наведените законски одредби произлегува дека под градежно земјиште се подразбира земјиште предвидено за градба (урбанизирано земјиште) во градовите и населбите од градски карактер и другите подрачја предвидени за станбена и друга комплексна изградба и дека градежното земјиште е на Републиката и дека со него управува Републиката.

Од наведените уставни и законски одредби, исто така, произлегува дека градежното земјиште како општо добро мора да се користи во согласност со условите утврдени со закон низ кои се обезбедува рационално користење на земјиштето.

Според член 20 од Законот за основните сопственичко-правни односи („Службен лист на СФР“ бр. 6/80 и 36/90), кој согласно член 5 став 1 од Уставниот закон се презема како републички пропис, право на сопственост се стекнува според самиот закон, врз основа на правна работа и со наследување, а според ставот 2 на овој член право на сопственост се стекнува и со одлука на државен орган, на начин и под услови определени со закон. Со членот 21 од овој закон, според самиот закон, право на сопственост, меѓу другото, се стекнува и со градење на туѓо земјиште, што подразбира дека на земјиштето на кое се гради, физичко и друго граѓанско-правно лице има право на сопственост односно одредбите од член 24 до 26 од овој закон исклучиво се однесуваат на случаите кога постои право на сопственост на земјиштето на некое од наведените лица, а не и кога е во сопственост на државата, како што е случајот со градежното земјиште. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот дека според Уставот сите видови на сопственост имаат еднаков третман и уживаат истоветна правна заштита, како и од фактот дека овој закон уредува односи од претходниот правен поредок кога паралелно постоеа сопственичко-правни субјекти и општествена сопственост, според мислењето на Судот објектот изграден без решение за услови за градба до неговото вклопување во урбанистичките планови или до неговото отстранување или уривање врз основа на правосилна одлука на надлежен орган претставува сопственост на инвеститорот односно претставува граѓанско правен однос. Во таа сми-

сла, како предмет на сопственоста, ваквиот објект ја ужива целокупната правна заштита, а преминот во државна сопственост претставува вид на национализација. Друго е прашањето за исполнување на обврските на инвеститорот према државата по основ на градба на државно, односно урбанизирано земјиште. Според мислењето на Судот со вклопување на бесправно изграден објект во урбанистичкиот план инвеститорот е должен да ги исполни сите обврски према државата, а при тоа државата да воспостави соодветен инструментариум за наплата на овие обврски.

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од Законот е предвидено објектот изграден на државно земјиште без решение за услови за градба станува државна сопственост, Судот оцени дека тие не се во согласност со член 8 алинеја 6 и член 30 од Уставот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 108/96

11 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

1289.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 160 точка 6 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 14/95), во делот кој гласи „општи акти за поблиско уредување на правата од пензиското и инвалидското осигурување“.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 178/96 од 25 септември 1996 година, поведе постапка за оценување уставноста на оспорената одредба од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 160 точка 6 од Законот е предвидено во фондот да се донесуваат статут на Фондот и општи акти за поблиско уредување на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

5. Во член 34 од Уставот на Република Македонија е определено дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со законот и со колективен договор.

Од оваа уставна одредба произлегува дека правата од областа на социјалното осигурување се утврдуваат, со закон и со колективен договор. Притоа, со Уставот не се определува обемот на законското уредување и прашањата што ќе бидат уредени со колективни договори. Исто така, Уставот не ја определува содржината на социјалното осигурување односно правата што следуваат врз основа на ова осигурување. Тоа значи дека

со законот или со законите од оваа област како и со колективни договори треба да бидат утврдени правата од социјалното осигурување кои еднакво ќе се однесуваат на сите осигуреници.

Притоа, од наведената уставна одредба произлегува дека не е допуштена можност со општи акти на Фондот поблиску да се уредуваат правата од пензиското и инвалидското осигурување, како дел од социјалното осигурување.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 160 точка 6 од означениот дел од Законот е генерално овластен Фондот на пензиското и инвалидското осигурување да донесува општи акти со кои поблиску ќе се уредат правата од пензиското и инвалидското осигурување, кои според Уставот можат да бидат уредени само со закон и со колективни договори, Судот оцени дека оваа одредба не е во согласност со член 34 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 178/96

25 септември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

1290.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 11 декември 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОТФРЛААТ иницијативите за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на Заклучокот на Собранието на Република Македонија бр.08-1901/11 од 4 јуни 1996 година, со кој е одбиен предлогот за распишување референдум за предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија.

2. Ова решение да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Радослав Димитријоски од Прилеп; Љубчо Георгиевски, претседател на ВМРО – Демократска партија за Македонско – национално единство и Петар Гошев, претседател на Демократската партија, во име на Координациониот одбор на иницијаторите за остварување на граѓанската иницијатива – 150.000 индивидуални предлози за распишување на референдум со прашањето: „Дали сте за распишување на предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија што би се одржале до крајот на 1996 година“, и Софрон Георгиевски од с. Очипала – Делчево, му поднесоа иницијативи за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на Заклучокот означен во точката 1 од ова решение, затоа што оспорениот заклучок не бил во согласност со член 73 став 3, член 2 став 2, член 8 став 2, член 63 став 6, член 68 став 1 алинеја 10 и 19 од Уставот на Република Македонија и член 7 став 1 од Законот за републички референдум, во врска со член 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републички референдум.

Како причина за оспорување, иницијаторите го наведуваат тоа дека со оспорениот заклучок, спротивно

на член 73 став 3 од Уставот, се отфрлала задолжителноста за распишување на референдум за Собранието на Република Македонија. Таквиот заклучок имал карактер на општ акт со задолжителна сила за поширок круг граѓани и надлежноста на Уставниот суд не се исцрпувала само со член 110 од Уставот, да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на колективните договори и другите прописи, туку се надополнувала и со член 112 став 2 од Уставот, според кој Уставниот суд укинувал или поништувал и општи акти, односно ја оценувал нивната уставност и законитост.

Според иницијаторите, Собранието, согласно член 73 став 1 од Уставот, одлучувало за распишување референдум за одделни прашања од својата надлежност, а како едно од прашањата, што несомнено било во надлежност на Собранието, претставувала процедурата за неговото самораспуштање предвидена во член 63 став 6 од Уставот. Со оглед на фактот дека било практично неверојатно една партија со апсолутно (па дури и дво-третинско) мнозинство во Собранието да реши за своето самораспуштање, во Уставот била предвидена можност, меѓу другото, ова да го побара граѓанинот, односно 150.000 граѓани. Граѓаните, можеле на најразличен начин да го изразат ова барање за самораспуштање на Собранието, а еден од начините бил токму патот што го избрале преку поднесување на 150.000 индивидуални предлози за распишување референдум за предвремени избори за пратеници во Собранието, преку утврденото референдумско прашање. Фактот што за 4 дена биле собрани значително поголем број потписи од уставно предвидениот, не можел да биде негиран ни од Собранието.

Иницијаторите укажуваат дека според член 68 став 1 алинеја 10 од Уставот, Собранието распишува референдум, а според алинеја 19 од овој член на Уставот дека Собранието врши други работи утврдени со Уставот. Предвиденото самораспуштање на Собранието од член 63 став 6 од Уставот и распишувањето на избори во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собранието предвидено во член 63 став 3 од Уставот, се токму тие прашања односно работи што можеле да се подведат под член 68 став 1 алинеја 19 од Уставот. Според тоа, тврдењето во оспорениот заклучок дека Собранието не било надлежно за распишување на предвремени избори, било груба повреда на Уставот.

Оспорениот заклучок не бил во согласност и со Законот за републички референдум бидејќи овој закон не пропишувал друг услов за распишување на референдум, освен неговата задолжителност кога ќе биле собрани 150.000 потписи и се однесувал на сите прашања кои со Уставот и закон не се забранети.

Понатаму, како причина за оспорување на Заклучокот, се наведува и тоа дека правото на граѓаните да бараат избирачите да се изјаснат за референдумското прашање произлегувало и од член 2 став 2 од Уставот, според кој тие власта ја остварувале и по пат на референдум, а доколку била донесена таква одлука, односно се усвоело прашањето поставено на референдумот, таквата одлука била задолжителна за Собранието и тоа било должно да го распушти Собранието и да распише предвремени избори за пратеници.

Како потврда на либералноста на Уставот на Република Македонија, во член 8 став 2 било утврдено дека во Република Македонија слободно е се што со Уставот и закон не е забрането, што значело дека граѓаните имале право да бараат распишување на референдум со поставеното прашање на референдумот.

Поаѓајќи од уставната определба дека граѓаните ја вршат власта преку претставници и непосредно преку референдум и други облици на лично изјаснување, барањето за распишување на референдум, било вршење на власта непосредно од граѓаните и било несфатливо Уставот да се толкува така што, контролата над избраните претставници на народот, преку кои народот ја

врши власта, тој ист народ да ја загубил, само врз основа на тоа што ги „избрал“ и со тоа тие си го присвоиле правото да ја вршат власта колку што сметаат дека имаат право, како што Собранието тоа го претставувало во оспорениот заклучок.

4. Судот на седницата, по претходно одржана подготвителна седница на 26 септември 1996 година и консултативен разговор на 5 ноември 1996 година, утврди дека според точка 1 од оспорениот заклучок Собранието оценува дека нема уставен основ за донесување одлука за распишување референдум за предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија. Според ставот 2 од оваа точка на Заклучокот, Собранието оценува дека референдумот на предлог на 150.000 избирачи согласно член 73 став 3 од Уставот на Република Македонија се распишува само за прашања од надлежност на Собранието, а не и за спроведување на предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија.

Според точка 2, се определува Заклучокот да се достави до Координациониот одбор на иницијаторите за распишување референдум за предвремени избори за пратеници на Собранието на Република Македонија.

5. Според член 51 став 1 од Уставот на Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и законот, а според став 2 од овој член на Уставот, секој е должен да го почитува Уставот и законите.

Според член 108 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста.

Во согласност со член 110 алинеја 1 и 2 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на колективните договори и другите прописи со Уставот и законите.

Според член 112 став 2 од Уставот, Уставниот суд ќе укине или поништи колективен договор, друг пропис или општ акт, статут, програма на политичка партија или здружение ако утврди дека не се во согласност со Уставот или закон, а според став 3 од овој член на Уставот, одлуките на Уставниот суд се конечни и извршни.

Во номенклатурата на актите што ги донесува Собранието во вршењето на работите од својата надлежност, според член 68 став 2 од Уставот, се и заклучоците, чија природа концизно не е определена. Со одредбите, пак, на Деловникот на Собранието што се во примена, заклучоците не се третираат како општи акти на Собранието (член 275), а се донесуваат за својата работа и за работата на работните тела и стручната служба, со нив се утврдуваат обврски во однос на подготвувањето на закон или други општи акти или во однос на вршењето на други работи од делокруг на Собранието и се утврдува состојбата и заземаат ставови и гледишта во врска со прашањата што се претресуваат (член 283 од овој Деловник). Според тоа, заклучоците се третираат како акти на работење на Собранието, а не прописи или општи акти со кои нормативно се уредуваат односите.

Тргнувајќи од наведените одредби за карактерот на прописот и конкретно утврдената надлежност на Уставниот суд да одлучува за неговата согласност со Уставот и законите, а имајќи ја предвид содржината на оспорениот заклучок, според мислењето на Судот, со него не се уредуваат односи во врска со распишувањето на референдумот и иницијативата за распишување на референдум, односно со него не се пропишува начинот и условите и прашањето за одржување на референдум кои би важеле за во иднина. Имено, оспорениот акт не уредува односи кои би се однесувале на неопределен број субјекти и норми кои би се однесувале на идни случаи, туку со него се решава за конкретно барање на

поименично утврдени подносителите кое барање Собранието не го прифатило бидејќи оценило дека нема уставен основ за донесување на одлука за распишување на референдум за предвремени избори.

Според тоа, Судот смета дека оспорениот заклучок не уредува односи за да тој има карактер на општ акт, туку дека тој е акт на работење на Собранието со кој се одлучува за конкретно прашање, дека не претставува пропис за извршување на закон и дека изразува содржина што се темели на политичка волја во моментот на неговото донесување, дека ги нема општите карактеристики на еден пропис, поради што тој не претставува пропис за кој Уставниот суд е надлежен да одлучува за неговата уставност и законитост.

Според мислењето на Судот, за да може еден правен акт да се смета за пропис нужно е на општ начин да уредува односи, односно нормите што тој ги содржи да се однесуваат на неопределен број правни субјекти и нивната примена да се однесува на сите правни случаи што ќе се појават во иднина во рамките на соодветните општествени односи.

6. Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорениот заклучок не претставува пропис што подлежи на уставно-судска оценка, поради што одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 150/96

11 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

1291.

Врз основа на член 16 став 2 и член 63 точка 14 од Законот за Народната банка на Република Македонија „Службен весник на РМ“ бр. 29/96 – пречистен текст), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата LIII седница, одржана на 25.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ- НИТЕ СТАПКИ И ЗА СТАПКИТЕ НА НАДОМЕ- СТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 27/92, 55/93, 6/94, 15/94, 28/94, 35/94, 52/94, 63/94, 9/96, 60/96 и 65/96) се врши следното изменување.

а) Во точка 5 став 3 процентот „20“ се заменува со процентот „30“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.1.1997 година.

О. бр. 02-15/LIII-1/96
25 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната
банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1292.

Врз основа на член 10 став 1 точка 1, член 17 точка 2 и став 2 и член 61а од Законот за платен промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94 и 65/95), Советот на Народната банка на Република Македонија, на својата LIII седница, одржана на 25.12.1996 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГЛАСАТ НА ГОЛЕМИ ИЗНОСИ**

1. Под инструменти за плаќање што гласат на големи износи, во смисла на оваа одлука, се подразбираат сите видови на инструменти за плаќања (во натамошниот текст: налози за плаќање) издадени од банка или депоненти на банката, со кои во текот на денот преку сметката на банката во Заводот за платен промет се пренесуваат средства на друга банка или депоненти на банка или друго правно или физичко лице, во износи поголеми од 1.000.000,00 (со зборови: еден милион) денари.

Како налози за плаќање од ставот 1 на оваа точка, ќе се сметаат и налозите за плаќање што една банка или еден депонент на банката ги издал на ист доверител во текот на тековниот ден, доколку нивниот вкупен збир гласи на износ поголем од 1.000.000,00 денари.

2. Налозите за плаќање од точка 1 на оваа одлука, депонентите на банката ги доставуваат до банката преку која ќе го реализираат плаќањето најдоцна до 10,00 часот во текот на денот во кој имаат намера да го реализираат плаќањето.

Налозите за плаќање од точка 1 од оваа одлука, Заводот за платен промет нема да ги прима од депонентите на банката.

3. Банката е должна да ги прима налозите за плаќање, од точка 1 на оваа одлука, од своите депоненти најдоцна до 10,00 часот во тековниот ден.

Примените налози за плаќање од став 1 на оваа точка и налозите за големи плаќања кои се издадени по иницијатива на банката, банката ги обработува, односно ги одвојува и специфицира на два вида обрасци кои ги пропишува Народната банка на Република Македонија. Притоа, одвојувањето и специфицирањето на налозите за плаќања кои се однесуваат на меѓусебните плаќања на депоненти на иста банка ќе се врши на пропишаниот Образец – 1, додека налозите за плаќање кои се однесуваат према други банки ги обработува и специфицира на пропишаниот Образец – 2.

Образецот – 1 заедно со налозите, банката го доставува директно во Заводот за платен промет, најдоцна до 11,00 часот во тековниот ден.

Образецот – 2 банката го доставува до Народната банка на Република Македонија најдоцна до 11,00 часот, во тековниот ден.

4. Народна банка на Република Македонија врз основа на доставениот Образец – 2 од страна на банките утврдува претходна нето позиција на банките најкасно до 12,00 часот и ја соопштува на секоја банка поодделно.

5. Банката која има негативна нето позиција, треба до 13,00 часот да обезбеди средства најмалку во висина на искажаната негативна нето позиција, а доколку за истата не обезбеди средства изготвува ревидиран Образец – 2 кој, во однос на претходно доставениот Образец – 2, треба да биде намален за износот на средствата кои недостасуваат за покривање на плаќањето.

6. Најкасно до 13,00 часот во тековниот ден, банките кои имаат промена на утврдената нето позиција согласно точка 4 од оваа одлука (настаната во период од 12,00 до 13,00 часот), должни се да достават ревидиран Образец – 2 до Народната банка на Република Македонија.

7. Народна банка на Република Македонија врз основа на доставените обрасци од страна на банките ја утврдува конечната нето позиција за секоја банка поодделно до 14,00 часот и за истата ги известува банките.

8. По добиеното известување од Народната банка на Република Македонија, банките до Заводот за платен промет најдоцна до 14,30 часот, го доставуваат Образец – 2 заедно со налозите за плаќање што можат да се извршат во односниот ден.

9. Обработката на налозите за плаќање ја извршува Заводот за платен промет врз основа на доставените налози од страна на банката. По извршената обработка, Заводот за платен промет ги известува Народна банка на Република Македонија, банките и депонентите на банките за дефинитивната состојба на нивната жиро-сметка.

10. За спроведувањето на оваа одлука Народната банка на Република Македонија ќе изготви Упатство.

11. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена по објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува почнувајќи од 1.7.1997 година.

О. бр. 02-15/LIII-2/96
25 декември 1996 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

1293.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за хартиите од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 5/95), Комисијата за хартии од вредност донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА НА ЕФЕКТНА БЕРЗА**

1. Во Правилата за условите за работа на ефективна берза („Службен весник на РМ“ бр. 21/95, 42/95, 20/96 и 37/96), во точката 65-а став 1 зборовите: „16 месеци“ се заменуваат со зборовите: „28 месеци“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Број 01-224/2
12 декември 1996 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
проф. д-р Љубе Трпески, с.р.

ОБЈАВА

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија – Скопје согласно со член 24 од Законот за семе („Сл. весник на РМ“ бр. 18/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), објавува дека во Регистарот на производители и доработувачи на семенски материјал се запишува:

33 „Слога“ с. Умин Дол – Куманово за производство на семенски материјал од житни, индустриски, фуражни култури и доработка на пченица и јачмен – регистарски број 23, решение бр. 10-7503/2 од 21.12.1996 година.

Бр. 10-7503/2
21 декември 1996 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
дипл.инж.агр. Никола Парасков, с.р.

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на ту жителот Сабри Зењели од Дебар, против тужената Ангелина Зењели, родена Тодоровиќ, од с.

Обилиќ – Приштина СР Југославија, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената да се јави во судот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужената ќе и се постави привремен застапник преку ЦСР – Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 96/96. (485)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапката за докажување на смртта на лицето Љазими Рамадан од с. Седларево по предлог на предлагачот Пајазити Зиџа од истото село.

Се повикува лицето Љазими Рамадан од с. Седларево и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 552/96. (484)

Се повикува тужениот Дикий Љубиша од Железник – Београд, сега со непозната адреса во странство, да се јави во Основниот суд во Гостивар или постави свој полномошник, кој ќе го застапува по предметот П. бр. 847/96 во кој предмет се јавува како тужен по тужбата на тужителката Дакиќ родена Рамадани Зејнеп од Гостивар.

Доколку не се јави или не постави свој полномошник, во постапката ќе го застапува Фидани Шоип од Гостивар, се до правосилното окончување на овој спор.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 847/96. (476)

ОСНОВЕН СУД ВО НЕГОТИНО

Пред Основниот суд во Неготино се води граѓански спор за развод на брак по тужба на тужителката Јанева Василка од с. Тимјаник, против тужениот Андов Бранко со непозната престојувалиште.

На тужениот Андов Бранко за привремен застапник му се определува Славица Митковска, адвокат од Неготино, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот односно додека Органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Неготино, П. бр. 627/96. (475)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово е присилно извршување со продажба на недвижен имот на должникот Пауновски Петар од Тетово, по предлог на доверителот: Тетовска банка од Тетово.

Се повикува должникот Пауновски Петар од Тетово, сега со непозната адреса во Америка, да се јави во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во судот. Во спротивно, судот ќе му назначи привремен старател кој ќе се грижи за неговите права во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, И. бр. 595/96. (473)

Пред овој суд се води граѓанска постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Мусли Рамадан од с. Нераште, против тужениот Трпчевски Мојсе од с. Беловиште, сега со непозната адреса во Белград.

Се повикува тужениот Трпчевски Николов Мојсо да се јави во рок од 30 дена во овој суд или постави свој застапник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката. Доколку во определениот рок не се јави,

судот ќе му постави привремен старател преку ЦСР – Тетово, кој истиот ќе го застапува пред овој суд.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1576/96. (474)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Глишовски Борислав од с. Блаце, против тужените Семјановски Стојан и Станоевиќ Велко, двајцата од с. Блаце, а сега со непозната адреса во Белград.

Се повикуваат Симјановски Митров Стојан и Станоевиќ Митров Велко, да се јават пред судот во рок од 30 дена или во истиот рок овластат свој полномошник во земјата. Во спротивно, доколку тоа не го стори овој суд ќе им одреди привремен застапник кој ќе се грижи за нивните интереси до правосилното окончување на спорот за исполнување на договор.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1677/96. (477)

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за докажување на смртта по предлог на предлагачката Салији Надије од с. Пирок.

Се повикува лицето Салии Наџије од с. М. Речица – Тетовско да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за нејзиниот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 559/96. (479)

Пред овој суд води процес Исламската заедница на Република Македонија Мифтивство – Тетово, против тужениот Аслани Асип Рамадан од с. Порој, а сега со непозната адреса во Германија. Се повикува тужениот да се јави во судот или постави свој застапник, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, доколку тоа не го стори во определениот рок судот ќе му постави привремен старател кој ќе го води процесот во негово име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 1610/96. (480)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРЕТСТАВНИШТВА НА СТРАНКИ ЛИЦА

Министерството за надворешни работи на Република Македонија огласува дека со решението бр. 18-9409/2 од 18.12.1996 година:

1. Се укинува решението на Министерството за надворешни работи бр. 18-541/2-96 од 14.02.1996 година.
2. Се брише од регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија под реден бр. 358 претставништвото „Унилевер Експорт“ со седиште во Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 114, Република Македонија.
3. Претставништвото престанува со својата работа заклучно од 1.1.1997 година.

Од Министерството за надворешни работи

Министерството за надворешни работи на Република Македонија огласува дека со решението бр. 18-9409/3 од 19.12.1996 година го запиша во регистарот на претставништвата на странски лица во Република Македонија под реден број 358-1 отворањето на претставништвото на странско лице „Унилевер Унгарија“ ЈТД, ДевајУ. 26-28, 1134 Будимпешта, Р. Унгарија, со следните податоци:

1. Претставништво на странско лице „Унилевер Унгарија“ ЈТД под назив „Унилевер“ претставништво Скопје со седиште на бул. „АВНОЈ“ бр. 114, Скопје, Република Македонија.

2. Дејноста на претставништвото е:

- истражување на пазарот;
- претходни и подготвителни дејствија за склучување на договори за извоз-увоз на стоки и услуги со претпријатија и други правни лица од Република Македонија, како и на договори за долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и странски вложувања и на договори за прибавување и отстапување право од индустриска сопственост и знаење и искуство.

3. Лице овластено за потпишување во име на претставништвото е Дарко Мадоски од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 1/16, Република Македонија.

4. Со денот на донесувањето на ова решение претставништвото може да отпочне со работа.

Од Министерството за надворешни работи

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 3682/96 на регистарска влошка бр. 1-19007 ја запиша во судскиот регистар здравствената организација со следните податоци: Приватна здравствена организација - специјалистичка ординација по детски болести „Магди“ – Струга, ул. „ЈНА“ бр. 9, Струга.

Основач: Татјана Магди од Струга ул. „ЈНА“ бр. 2/2/2.

Директор: Татјана Магди од Струга ул. „ЈНА“ бр. 9 со матичен бр. 0206951439034.

Приватната здравствена организација ќе ги врши следните дејности: 130120.

Приватната здравствена организација ќе ја претставува и застапува директорот Татјана Магди од Струга.

Во правниот промет приватната здравствена организација настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за преземените обврски одговара со целиот свој имот со своја одговорност.

Од Основниот суд во Битола. (9267)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2469/96, на регистарска влошка бр. 1-40944-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговското претпријатие „ТЕКСТИЛ-ПАК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, булевар „АВНОЈ“ бр. 12/1/22, со следните податоци:

Се брише Татјана Чичаковска – директор, без ограничување.

Се запишува Марија Коштанова – директор, без ограничување освен да:

1. врши продажба на недвижен имот сопственост на претпријатието;

2. да заклучува купопродажни договори без писмена согласност на основачот ако вредноста на договорот преминува 1.500.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2469/96. (7744)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3576/96 на регистарска влошка бр. 1-68349-0-0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поединец Благој Димитар Кочев „Т.П.“ МИТЕКС ул. „Алекса Дундик“ бр. 1376, Скопје.

Основач: Благој Кочев од Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Благој Кочев – управител со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3576/96. (8593)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1448/96 на регистарска влошка бр. 1-68256-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ИР-МА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Страшо Пинџур“ 148, Ваташа.

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.08.1995 год., а основач е Арнаудова Јадранка од Ваташа.

Дејности: 011930, 011949, 090123, 090140, 090150, 090181, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070111, 070112, 070113, 070131, 070132, 070140, 070150, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 060501, 060502, 060503, 080201, 080202, 110902, 110302, 110304, 060601, 110309, услуги на шпедиција, посредништво, вршење на комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Арнаудова Јадранка, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1448/96. (8594)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3029/96 на регистарска влошка бр. 1-68301-0-0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поединец – Вељко Бранко Зељковиќ, „ДЕРВЕН“ Куманово, ул. „Козјачка“ бр. 103.

Основач на ТП е Вељко Бранко Зељковиќ од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3029/96. (8595)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3673/96 на регистарска влошка бр. 1-68344-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Т.П. „РОСА“ – Роса Диме Ивановска, ул. „11 Октомври“ бр. 46 локал 1, Скопје.

Основач: Роса Диме Ивановска.

Дејности: 013021, 013072, 070111, 070114, 080129.

Одговорност – лично со целиот имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3673/96. (8596)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2882/96 на регистарска влошка бр. 1-68337-0-0-0, го запиша во судскиот регистар трговецот поединец Драги Цветан Огњановски „Т.П. Стефан“ превоз на стока во друмскиот сообраќај, Станица Зелениково, Скопје.

Дејности: 060502.

Одговорност: одговара лично со целиот свој имот.

Овластено лице е Драги Огњановски, со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2882/96. (8597)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2732/96, на регистарска влошка, го запиша во судскиот регистар основањето на ТП – Трговец поединец „АЛИЈАНСА ИНВЕСТ“ ДТЦ „Мавровка“ лок. 5а, Скопје.

Фирмата е основана со пријава за основање од 30.09.1996 год., а основач е Трајче Трајчев од Штип.

Дејности: 110309, неспоменати услуги во областа на прометот, други неспоменати услуги.

Во правниот промет со трети лица фирмата настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица ТП Трговец поединец одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Трајче Трајчев, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2732/96. (8078)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2976/96 на регистарска влошка бр. 1-6048-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет, застапништво и производство „ГРА-ФОСАС“ ц.о. ул. „Добримир Хрс 2“ бр. 3, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080111, 080112, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2976/96. (8166)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2894/96 на регистарска влошка бр. 1-5026-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, проширување на дејност во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за градежништво, проектирање, надзор, консалтинг, инженеринг и трговија на големо и мало „ТРГО-ИНЖИЊЕРИНГ“ ц.о. ул. „Среќко Крстески“ бр. 47-а, Гостивар.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 050100, 050201, 050202, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070125, 070128, 070129, 070131, 070140, 070150, 070212, 070219, 070221, 070222, 070226, 070229, 070230, 070240, 110403.

Дејноста во надворешниот промет се проширува со: меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2894/96. (8167)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2815/96 на регистарска влошка бр. 1-33589-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АУТО МЕДИЈА“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мирче Мацан“ бр. 24, Скопје.

Истапува основачот Николовски Боби, а пристапуваат основачите Наумовски Бојан и Кузмановски Слободан.

Се брише Николовски Боби, се запишува Наумовски Бојан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2815/96. (8168)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2225/96 на регистарска влошка бр. 1-63214-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за транспорт и услуги „ВЕЛТ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „369“ бр. 19, Скопје.

Кон претпријатието пристапува основачот Куч Хамдија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2225/96. (8169)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2859/96 на регистарска влошка бр. 1-43067-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за услуги и промет „ИНТЕРВЕЗ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Каирска“ бр. 2, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат следните дејности: 080201, 080202, 110109, 110302, 110303, 110903, 120190, 120311.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2859/96. (8170)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2683/96 на регистарска влошка бр. 1-68189-0-

0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец поединец ЕМУРШ МЕЦИТ АСЛАНИ ул. „Бутелска“ бр. 37-6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2683/96. (8171)

Основач на претпријатието е Емруш Аслани од Скопје.

Дејност: 060602, превоз на патници со такси автомобил.

Трговецот истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување е Емруш Аслани, управител.

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1326/96 на регистарска влошка бр. 1-17498-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за угостителство и туризам „АВИА КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Огњан Прица“ бр. 24/II-3, Скопје.

Се брише Снежана Димовска, се запишува Вера Михајловска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1326/96. (8172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1492/96 на регистарска влошка бр. 1-3279-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „ДЕ КОКА ТРАДИНГ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Кемал Ататурк“ бр. 15, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување: Се брише Амеди Сабрије, директор, се запишува Енуз Аљуш, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1492/96. (8173)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2952/96 на регистарска влошка бр. 1-36159-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие на големо и мало „СТРЕЛЕЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Народен Фронт“ бр. 5-1/69, Скопје.

Се брише Ацо Георгиевски, се запишува Маја Саботковска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2952/96. (8174)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1890/96 на регистарска влошка бр. 1-892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на АД на Градежното претпријатие „ИЛИНДЕН“ ц.о. ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 26, Скопје, и промена на називот и упис во трговскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1890/96. (8114)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3040/96 на регистарска влошка бр. 1-41850-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕМИНЕКС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Васил Горгов“ бр. 30/4, Скопје.

Во внатрешниот промет се прошируваат следните дејности: 011949, 012623, 012699, 012691.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3040/96. (8115)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2669/96 на регистарска влошка бр. 1-68187-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги „В и Д и М“ ДООЕЛ ул. „Коце Металец“ бр. 11/9, Скопје.

Друштвото е основано со изјава за основање бр. 01-96 од 23.9.1996 година, а основач е Васил Темелков од Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 11/9.

Дејности: 011320, 011390, 011721, 011941, 011949, 012321, 012421, 012613, 012614, 013022, 013030, 013050, 013073, 013099, 013121, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090131, 090140, 090150, 090181, 090183, 110109, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во надворешниот трговски промет, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, продажба на странска стока и консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Дејан Темелков, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2669/96. (8116)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2980/96 на регистарска влошка бр. 1-65709-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен и НТР на Претпријатието за производство, промет и услуги „АРНАКИЈА ПРО-МЕТ“ п.о.с. Арнакија, Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050301, 100101, 100102, 100103, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, вршење на градежни, инвестициони и занаетчиски работи во странство од областа на градежништвото.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2980/96. (8117)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2211/96 на регистарска влошка бр. 1-62754-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на седиште, проширување на дејност на Претпријатието за трговија и транспорт „НИП Информативен центар мак-тел“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ бб, Скопје.

Новиот назив на фирмата е „НИП Информативен центар мак-тел“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Беласица“ бб.

Дејности: 060501, 060502, 060503, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспорт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2211/96. (8118)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1199/96 на регистарска влошка бр. 1-68001-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги и трговија „СЛОМИ 96“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Горче Петров“ бр. 130, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 30.05.1996 год., а основач е Павиќевик Миодраг од Скопје.

Дејности: 013041, 013042, 013050, 013200, 020140, 020202, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122,

070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090172, 090179, 110905, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства (целокупниот имот на претпријатието).

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Павиќевик Миодраг, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1199/96. (8119)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2779/96 на регистарска влошка бр. 1-42815-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив и директор на Претпријатието за промет на големо и мало „ФИЕР“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Трипун Пановски“ бр. 2/3-3, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за промет на големо и мало „ФИЕР“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Трипун Пановски“ бр. 2/3-3, Скопје.

Се брише Стаменковиќ Предраг, а се запишува Гринчаровска Љупка, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2779/96. (8120)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2588/96 на регистарска влошка бр. 1-68227-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија и услуги „СКО-МЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кавадарска“ бр. 16, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 23.09.1996 год. а основач е Ангеловски Стево од Скопје.

Дејности: 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 07016, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 08012, 080129, 080190, 080201, 080202, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства-целосно.

Управител и застапник на надворешно трговскиот промет е Ангеловски Стево (без ограничување)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2588/96. (8035)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1289/96, на регистарска влошка бр. 1-27990-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за посредување и трговија „БОРОВИК“ д.о.о. увоз-извоз ул. „III МУБ“ бр. 71-3/13, Куманово.

Се брише Снежана Стојановиќ се запишува Никола Стојанов како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1289/96. (8036)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2887/96 на регистарска влошка бр. 1-57206-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето

на дејноста во внатрешен и НТП на Трговското претпријатие „САНДРА-ТРЕИД“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Бојмија“ Б-3 населба Вардар, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 11001, 110302, 110303, 110309, 110620, 110903, 060501, 060503, 110404, 080201, 080202, посредување, реекспорт, консигнација, изведување на инвестициони работи во странство, застапување на странски фирми, лизинг, приредување на саеми и изложби, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2887/96. (8037)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2831/96, на регистарска влошка бр. 1-58508-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма, на седиште, на основач на Претпријатието за трговија и услуги „ЛОРЕНО“ експорт-импорт п.о. ул. „Мирче Ацев“ бр. 167/3-15, Скопје.

Претпријатието во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за производство, промет, посредување и услуги „АЛКА-ИМПЕКС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Владимир Комаров“ бр. 6/1-10, Скопје.

На ден 30.09.1996 год. во претпријатието пристапил Лазар Ризов а на истиот ден Хујик Рената истапила од претпријатието.

Дејности: 110901, 110620, 110611, 011313, 011419, 011413, 011420, 011430, 011526, 011602, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011390, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011799, 011949, 012001, 0120201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 01261, 012613, 012622, 012623, 012624, 012699, 012703, 013022, 013021, 013030, 013090, 013113, 013114, 013115, 013119, 013050, 013121, 013400, 013500, 013901, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 080119, 080121, 080122, 080129, 080130, 080201, 080202, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100200, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 120312.

Во надворешен трговски промет се прошируваат дејностите: посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Србија, комисиони и консигнациони работи, слободни царински продавници, инженеринг, изведување градежни и занаетчиски работи во странство, меѓународен прсвоз на стоки и патници меѓународен туризам.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2831/96. (8038)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2967/96, на регистарска влошка го запиша во судскиот регистар основањето на трговец – поединец „ТП“ Лазо, Лазо Настевски ул. „Бетовснова“ бр. 12/6, Скопје.

Дејности: 060501, прсвоз на патници во друмскиот сообраќај.

Трговец-поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара лично, со целиот свој имот.

Во правниот промет трговецот – поединец го представува Лазо Настевски управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2967/96. (8039)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2428/96 на регистарска влошка бр. 1-10253-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

на Претпријатието за трговија, угостителство и туризам „НЕШО“ увоз-извоз, с. Доброшане, Куманово.

Се брише Милинковиќ Ненад, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Гигова Снежана, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2428/96. (8200)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2888/96 на регистарска влошка бр. 1-12723-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, дејност и директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЛЕНИ-МАРК“ увоз-извоз ц.о. ул. „11 Октомври“ бр. 6/16, Титов Велес.

Истапува основачот Георгиевски Ванчо, а пристапува Брчков Борче.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 060601, 060602, 060609, 060501, 060502, 060503.

Се брише Георгиевски Ванчо, а се запишува Брчков Борче.

Од Основниот и суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2888/96. (8201)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2846/96 на регистарска влошка бр. 1-59965-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач и директор на Претпријатието за промет на големо и мало „АЛФА-КОМИ“ д.о.о. с. М. Речица, Тетово.

Истапува основачот Стоилковска Нада, а пристапува Рустем Идризи.

Се брише Стоилковска Нада, а се запишува Рустем Идризи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2846/96. (8202)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1511/96 на регистарска влошка бр. 1-68169-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „БЕНЕР“ д.о.о. увоз-извоз од село Љубаш – Скопско.

Основач е Бислим Ризвановиќ.

Дејности: 011314, 012201, 012310, 012322, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013121, 020110, 02012, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070215, 07022, 070222, 070223, 070224, 070225, 070250, 070310, 070320, 080201, 080190, 080202, 0901, 090150, 090171, 090172, 110109, 110309, откуп на водоземци, желки и печурки.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1511/96. (8203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2893/96 на регистарска влошка бр. 1-19008-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДЕЛ КРЕДЕРЕ“ увоз-извоз д.о.о. ул. „Страшо Пинџур“ бр. 12, Куманово.

Се брише Димитриевска Сузана, а се запишува Димитриевски Љупчо.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2893/96. (8204)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13665/95 на регистарска влошка бр. 1-18693-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето

на основач и промена на седиште на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „АГРАРИА-КООП-СКОПЈЕ“ д.о.о. трговски центар кула 2/3, Скопје.

Новото седиште се наоѓа на ул. „Првوماјска“ бб.

Основачот „Аграриакооп“ претпријатие за производство и внатрешна и надворешна трговија со потполна одговорност Загреб, истапува од претпријатието „Аграриакооп“ Скопје д.о.о.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13665/95. (8205)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2702/92 на регистарска влошка бр. 1-17782-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство, транспорт и шпедиција „РАДИШАНИ КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Бутелска“ 31 бр. 8, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 26.02.1992 год., а основачи се Тодорова Донка и Тодоров Кирил од Скопје ул. „Бутелска 31“ бр. 8.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080122, 080123, 080129, 060501, 060502, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските превземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства (целосна одговорност ц.о.).

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тодорова Донка со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2702/96. (8206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2610/96 на регистарска влошка бр. 1-23344-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало „БОМИ КОМЕРЦ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Наум Охридски“ бр. 36, Скопје.

Дејности: 050302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2610/96. (7956)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1303/94, на регистарска влошка бр. 1-48056-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „МАЗНА КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт ул. „Кочанска“ бр. 5 б, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 31.04. 1994 год., а основач е Јовица Димоски.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 110309, 110903, 110909, 030003, 050100, 050302, 070310, 070320, посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странска стока и консигнација, изведување градежни работи во странство, респект, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешно и надворешно трговското работење е Јовица Димоски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1303/94. (7957)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2520/96 на регистарска влошка бр. 1-68151-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец-поединец „ТОПАНА“ ТП на Стојан Никола Николовски ул. „Никола Малешевски“ 14/2-5, Скопје.

Основач: Стојан Никола Николовски од Скопје.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Стојан Николовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2520/96. (7958)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2740/96, на регистарска влошка бр. 1-52482-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, промена на седиште, промена на основач, промена на дејности на Трговското претпријатие „ХАМДИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коста Абрашевиќ“ 52-а, Скопје.

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за трговија и услуги „СО-ЕМ“ д.о.о. експорт-импорт бул. „Стив Наумов“ 7/16, Скопје.

На ден 25.09.1996 год. во претпријатието пристапиле Емил Османов и Соња Даневска, а на истиот ден истапил Хамди Браими.

Дејности: 090201, 090209.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2740/96. (7959)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2132/96, на регистарска влошка бр. 1-66627-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, промет и услуги „ДЕЈОН ПЛУС“ д.о.о. увоз-извоз бул. „А-СНОМ“ бр. 40/1-4, Скопје.

Со одлука бр. 112/1/96 од 04.07. 1996 год., основачот ја проширува дејноста на претпријатието со следните нови дејности: 011419, 011430, 011820, 011910, 011920, 013010, 013111, 013113, 013114, 013115, 013119, 013121, 013122, 013200, 040003, 0901289.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2132/96. (7960)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2769/96, на регистарска влошка бр. 1-27738-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за превоз и услуги и промет „РАШ ТРАНСКОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Гаврил Константиновиќ“ бр. 27а, Скопје.

Дејности: 020140, 020110, 030003, 030004, 080201, 080202, 090172, 090179, 110109, 110903, 110109, 110903, 013022, 013041, 013043, 013119, 013121, 013440, 013500, 013904.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2769/96. (7961)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2890/96, на регистарска влошка бр. 1-8678-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име на фирма промена на основач и проширување на дејност на Претпријатието за такси превоз, производство, промет и услуги „КОМПАНИЈА КУМАНОВО“ ц.о. експорт-импорт ул. „Тоде Мендол“ 2-а, Куманово.

Кон претпријатието пристапува Златко Спасовски и Александар Величковски.

Дејности: 060503, 060601, 060602, 070121, 070122, 070123, 070125, 070127, 070128, 070129, 070213, 070219, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 080121, 080129, 080201, 090121, 090160, 090202, 110909.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2890/96. (7962)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1125/96 на регистарска влошка бр. 1-67996-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство „КОКА-1“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Стојан Арсовски“ бр. 10, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање, а основач е Снежана Спасовска од Куманово.

Дејности: 013200, 013042, 020140, 020202, 060502, 060503, 070111, 070122, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 090219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090110, 110909, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Снежана Спасовска, како работодавен орган без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1125/96. (7976)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1280/96, на регистарска влошка бр. 1-68112-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „АЛЕКС-КОМПАНИ 87“ д.о.о. ул. „Вук Караџиќ“ бр. 5, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1, а основач е Јовица Димитриевски.

Дејности: 011232, 011313, 011941, 011949, 012410, 012421, 012429, 013400, 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 090183, 110302, 110903.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Јовица Димитриевски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1280/96. (7977)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2527/96 на регистарска влошка бр. 1-68166-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговец – поединец за превоз на патници и стоки „ЗЕ-КО – ТРАНС“ ТП ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, Дебар.

Трговец – Поединец е основано со пријава бр. 1/1 од 18.09. 1996 год., а основач е Беким Чанка од Дебар.

Дејности: 060501, 060502, 060503.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Чанка Беким, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2527/96. (7978)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2812/96, на регистарска влошка бр. 1-21297-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското пртпријатие на големо и мало „БЕСКОМ“ ц.о. увоз-извоз ул. „Томас Минцер“ бр. 18, Скопје.

Дејности: 090209.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2812/96. (7979)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1556/96, на регистарска влошка бр. 1-27965-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на назив на фирмата, промена на основач на Претпријатието за производство и промет „БЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Трнодол“ бр. 7, Скопје.

Во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, промет и услуги „БЕЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Трнодол“ бр. 7, Скопје.

На ден 27.06.1996 год., во претпријатието пристапил Димче Славески.

Дејности: 011211, 011219, 011231, 011232, 011299, 011430, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 011749, 011799, 011949, 012001, 012130, 012142, 050301, 050302, 090110, 090121, 090122, 090123, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090181, 110302, 120350.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1556/96. (7980)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2789/96, на регистарска влошка бр. 1-36108-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, промет и услуги „СОФТИДЕАЛ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ферид Заири“ бр. 11, Скопје.

Се брише Иле Наумовски се запишува Тони Петров како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2789/96. (7981)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2932/96 на регистарска влошка бр. 1-11194-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР на Претпријатието за трговија на големо и мало „БИ-МА КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт Бул. „Илинден“ бр. 3-39, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен промет и НТР:

Се брише Лалчевски Александар – директор со неограничени овластувања.

Се запишува Лалчевски Бранко директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2932/96. (8029)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2656/96, на регистарска влошка бр. 1-21026-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на

основач и лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за трговија и услуги „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КЛУБ“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Јане Сандански“ бр. 96/3-2, Скопје.

Како основач истапува лицето Игор Илиев од Скопје а пристапува Јован Илиев од Скопје.

Се брише досегашниот директор Игор Илиев, а се запишува Јован Илиев директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2656/96. (8030)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2774/96 на регистарска влошка бр. 1-28602-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на големо и мало „АФРОРА“ ц.о. с. Кондово, Скопје.

Истапување на основач Мифтар Бакиу од претпријатието за внатрешен и надворешен промет „АФРОРА“ ц.о. с. Кондово, Скопје.

Пристапување на нов основач, Бојамин Бакиу, во претпријатието за внатрешен и надворешен промет „АФРОРА“ ц.о. с. Кондово, Скопје.

Разрешување на директор за внатрешен и надворешен промет „АФРОРА“ ц.о. Мифтар Бакиу.

Именување нов директор на претпријатието за внатрешен и надворешен промет „АФРОРА“ ц.о. с. Кондово, Скопје Бојамин Бакиу.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2774/96. (8031)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2805/96, на регистарска влошка бр. 1-68194-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговец поединец – приватна здравствена организација – ординација по општа медицина и ординација по општа стоматологичка „Д & Д“ ул. „Мраморец“ бр. 6-6, Скопје.

Основач: Јованка Здравко Василевска-Ристовска
Дејности: 130120, 130140.

Управител на организацијата и лице со неограничени овластувања ќе биде Јованка Василевска-Ристевска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2805/96. (8032)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2956/96, на регистарска влошка бр. 1-68208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец-поединец Неат Шукри Бекири Т.П. „ШЕКИ“ ул. „Вуковарска“ бр. 54/2-16, Скопје.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара со целиот свој имот.

Неат Бекири – неограничено овластување управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2956/96. (8033)

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2957/96, на регистарска влошка бр. 1-68230-0-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец Бојда Бајрам Мајмина „МАРАТОНЦИ-ГРИЛ“ Т.П. ул. Бул. „Јане Сандански“ 66, Скопје.

Основач: Бојда Мајмина од Скопје.

Предмет на работење: угостителска дејност кебапчилница грил.

Одговарам со целиот свој имот.

Овластено лице е: Бојда Мајмина со неограничено овластување управител.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2957/96. (8034)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3113/96 на регистарска влошка бр. 1-58851-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста и промена на лице на Производно-трговското услужно претпријатие „СТГ-ТРАДЕ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Марко Орешковиќ 4“ бр. 3, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 011232, 011390, 011724, 011729, 012201.

Се брише Крстевски Темелко, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Николовски Перо, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3113/96. (8453)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3242/96 на регистарска влошка бр. 1-68249-0-0-0, го запиша во судскиот регистар ТП Величковски Драгутин Перица „Мишо“ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14-4-6, Скопје.

Управител Величковски Перица – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3242/96. (8454)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2033/96 на регистарска влошка бр. 1-47619-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „НЕНА 86“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Јани Лукровски“ бр. 12/11, Скопје.

Се брише Силвана Петрушева, се запишува Живко Ајевски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2033/96. (8455)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2819/96 на регистарска влошка бр. 1-44041-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште и пристапување на основач на Трговското претпријатие „ВЕРСУС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мите Богоевски – 6“ бр. 11, Скопје.

Досегашниот назив на Трговското претпријатие „ВЕРСУС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мите Богоевски – 6“ бр. 11, Скопје во иднина се менува и ќе гласи: трговско претпријатие „АКЕС ТРЕИД“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „Климент Охридски“ бр. 24/1-5, Скопје.

На ден 1.10.1996 год., во претпријатието пристапил Докхани Схабестари Роберт.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2819/96. (8456)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 949/96 на регистарска влошка бр. 1-1018-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на Издавачкото претпријатие „КУЛТУРА“ ц.о. Акционерско друштво, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 68-а, Скопје.

Трансформација на издавачкото претпријатие „КУЛТУРА“ ц.о. АД, во мешовита сопственост бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 68-а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 949/96. (8457)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3172/96 на регистарска влошка бр. 1-16108-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, проширување на дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет и промена на директор на Претпријатието за завршни работи во градежништвото „СКОЛ“ д.о.о. ул. „Александар Мартулков“ бр. 49, Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Дејаноски Димитрије од Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 070131, 080132, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070227, 070260, 090132.

Дејноста во надворешен промет се проширува со застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговското работење, комисиони работи, консигнациони работи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународна шпедиција.

Се брише Костадиновски Зоран се запишува Дејаноски Димитрије, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3172/96. (8458)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3062/96 на регистарска влошка бр. 1-41725-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија и градежништво „ДИЛ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 70/1-9, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080190, 080202, 090121.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3062/96. (8459)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3041/96 на регистарска влошка бр. 1-35462-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на Претпријатието за промет и услуги „ЛИНА-КОМЕРЦ“ п.о. експорт-импорт, ул. „Лајош Кошута“ бр. 24, Мацари, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Се брише Стојков Сашко, директор без ограничување.

Се запишува: Наташа Трајковска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3041/96. (8460)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3336/96, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Трговското претпријатие „ЕДИ-КОМЕРЦ“ ул. „Никола Малешевски“ зг. 18/2-2, Скопје.

Претпријатието е основано со пријава за основање од 17.10. 1996 год. а основач е Саадет Рамадан Идризи.

Дејности: 070121.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Саадет Идризи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3336/96. (8346)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3080/96, на регистарска влошка бр. 1-68273-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Трговското претпријатие „ЛЕР“ ул. „Карл Либкнехт“ 3-2/14, Скопје.

Основач: Ерол Лиманоски.

Дејности: 060602.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Ерол Лиманоски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3080/96. (8347)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1454/96 на регистарска влошка бр. 1-68033-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЦОКИ 96“ ц.о. увоз-извоз ул. „Пелинска“ бр. 12, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01-1 од 22.05. 1996 год., а основач е Слободан Пешиќ.

Дејности: 013030, 013042, 013050, 013074, 013099, 013200, 011941, 011949, 012130, 012321, 013121, 013122, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 080201, 080202, 110903, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен трговски промет е Слободан Пешиќ, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1454/96. (8348)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3337/96, на регистарска влошка бр. 1-68291-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на уписот на поединец на Трговското претпријатие „ГОНИ“ ул. „Страшо Пинџур“ бр. 59а-7, Кавадарци.

Основач: Драган Кузманов.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието Драган Кузманов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3337/96. (8349)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3265/96, на регистарска влошка бр. 1-68268-0-0, го запиша во судскиот регистар уписот на трговец поединец на Трговското претпријатие „ФОРД“ с. Мероно, Тетово.

Основач: Кадри Муарем Салихи.

Дејности: 060602, превоз на патници со такси автомобил.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет претпријатието целосно одговара.

Лице овластено за застапување на претпријатието е Кадри Салихи, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3265/96. (8350)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3471/96 на регистарска влошка бр. 1-56860-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ГЛАСКО“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Крсте Мисирков“ бр. 57-а 2/4, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Биљана Иванова од Скопје со одлука од 28.10.1996 год. а пристапува Ванчо Иванов од Скопје со одлука од 28.10.1996 гд.

Се брише досгашниот застапник Биљана Иванова – директор без ограничување, се запишува Ванчо Иванов – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3471/96. (8516)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3228/96 на регистарска влошка бр. 1-11595-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо мало и надворешно трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи „ЕФТИНИЈА-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Панче Попоски“ бр. 15, Скопје.

Дејности: 013021, 013022, 013050, 013500, 020110, 020121, 020140, 030003, 060501, 060502, 060503, 070111, 070150, 070240, 090190, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110909, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3228/96. (8517)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3304/96, на регистарска влошка бр. 1-39291-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „ГРАЛ-КОМЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. Бул. „АВНОЈ“ бр. 98/30, Скопје.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 012615, 012699, 012421.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3304/96. (8518)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3288/96, на регистарска влошка бр. 1-48789-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за новинско-издвачка дејноста и маркетинг „ПТА“ д.о.о. ул. „Никола Парачков“ бб, комплекс Макотекс, Скопје.

Се брише Соња Ангелова се запишува Дарко Марковиќ како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3288/96. (8519)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3655/96, на регистарска влошка бр. 1-10778-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лице овластено за застапување на Претпријатието за промет „МАКЕДОНИЈАЛЕК“ експорт-импорт д.о.о. со п.о. ул. „Антон Попов“ бр. 3, Скопје.

Се брише Солунка Момчиловиќ в.д. директор без ограничување. Се запишува Солунка Момчиловиќ – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3655/96. (8520)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2818/96, на регистарска влошка бр. 1-15729-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, туризам и услуги „ВИПТУРС“ д.о.о. експорт-импорт ул. „163“ бр. 117, Скопје.

Се брише Панче Трајковски се запишува Дејан Трајковски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2818/96. (8521)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 989/96, на регистарска влошка бр. 1-2550-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на ТП „ВАРДАР КОМЕРЦ“ д.о.о. Бул. „АВНОЈ“ бр. 34, Скопје.

Со одлука од 06.02.1996 год, истапува Апостоловски Сашо од Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 989/96. (8522)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3533/96, на регистарска влошка бр. 1-26485-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, дејност и директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ПИКИ-КОМЕРЦ“ експорт-импорт ц.о. ул. „II Македонска бригада“ бб, Скопје.

Истапува основачот Беќир Аслани, а пристапува Шерафедин Рака.

Дејности: 070211, 070212, 070214, 070223, 070224, 070226, 070229, 070240, 070250, 070260.

Дејноста во НТП се проширува со: надворешна трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Се брише Беќир Аслани, се запишува Шерафедин Рака.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3533/96. (8523)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3558/96 на регистарска влошка бр. 1-49560-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Здравствената организација, специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство „ШОПОВ“ ц.о. „ул. „Цветан Димов“ комплекс Чаирчанка деловна просторија 55.

Здравствената организација-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство „ШОПОВ“ ц.о. ул. „Фредерик Шопен“ бр. 11, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3558/96. (8538)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3561/96, на регистарска влошка бр. 1-68172-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Приватното претпријатие „ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО“ д.о.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Називот на правното лице Претпријатие „ТРГОТЕКСТИЛ-АНГРО“ д.о.о. Скопје се менува и истиот гласи: Претпријатие „СТАРТЕКС“ д.о.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје, и скратениот назив гласи: „СТАРТЕКС“ д.о.о. ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3561/96. (8539)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2933/96 на регистарска влошка бр. 1-13504-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето

на дејноста на Производното трговско услужно претпријатие на големо и мало „МИНОЛТА-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Ј. Златаноски“ бр. 18, Тетово.

Дејности: 060602.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2933/96. (8540)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2734/96, на регистарска влошка бр. 1-52168-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Производното услужно и трговско претпријатие „СВЕТЛОСТ-94“ ц.о. увоз-извоз ул. „Горе Брушански“ бр. 11, Кавадарци.

Дејности: 020140, 030003, 070227, 090189, 110109.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2734/96. (8541)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3211/96, на регистарска влошка бр. 1-60236-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на работа на Претпријатието за производство и промет на опрема и материјали за стоматологија „А ДЕНТ“ д.о.о. ул. „Партизански одреди“ АЗ 1/2, Скопје.

Дејности: 070123, 070125, 070223, обавување на меѓународна шпедиција и транспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3211/96. (8542)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3292/96, на регистарска влошка бр. 1-42563-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ДИФЕНС - Л.Т.КО“ увоз-извоз, Вељко Влаховиќ бб, Стар Дојран.

Се брише Лефтер Калаџиџев, се запишува Танка Калаџиџева.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3292/96. (8543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3372/96, на регистарска влошка бр. 1-30121-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „РАМЕКА“ д.о.о. ул. „7 Јули“ бр. 59, Скопје.

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3372/96. (8544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3047/96 на регистарска влошка бр. 1-14740-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ГО-ГО“ ц.о. ул. „155-а“, бр. 30-а, Скопје.

Се брише досегашниот директор Трајковска Љубица, а се запишува Ацевски Живко - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3047/96. (8524)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2057/96 на регистарска влошка бр. 1-49521-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето и истапувањето на основач и промена на директор на Претпријатието за производство, промет со стоки и

услуги „КЕШО КОМПАНИ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Огњан Прица“ бр. 7, Скопје.

Од претпријатието истапува како основач - Љиљана Кешкец, како основачи пристапуваат: Коруноски Злате и Гугински Фончо.

Се брише директорот - Кешкец Љиљана, се именува Гугиноски Фончо како нов директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2057/96. (8525)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3440/96, на регистарска влошка бр. 1-45990-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив основач и директор на Претпријатието за производство, трговија, транспорт туризам и услуги „ХАКАН-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт с. Врпчиште, Гостивар.

Кон претпријатието пристапува новиот основач Узеири Талант од Гостивар.

Се брише Беќири Ејуп се запишува Узеири Талант како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3440/96. (8526)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3329/96, на регистарска влошка бр. 1-55257-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште основач проширувањето на дејноста и промената на директор на Претпријатието за новинско издавачка дејност промет и услуги „НОВА ЛИТЕРАТУРА“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Коста Шахов“ бр. 14, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Тихомир Милошевски од Скопје.

Дејности: 012421, 012429, 013099, 013400, 070150, 070240, 110301, 110303, 110404, 110680, 110903, 110109, 120311, 120312, 190183.

Се брише Данијела Милановска Пешиќ се запишува Тихомир Милошевски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3329/96. (8527)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2837/96, на регистарска влошка бр. 1-23180-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за надворешен и внатрешен промет на големо и мало „ВИКТОРИЈА“ ц.о. ул. „Киро Фетак“ бр. 50, Куманово.

Се брише Мухамет Зекири се запишува Беќири Зекири како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 2837/96. (8528)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 3317/96, на регистарска влошка бр. 1-20979-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на д.о.о. Агенција за вештачење експертиза „М“ бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 24-1 локал 5, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 3317/96. (8529)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 2945/96 на регистарска влошка бр. 1-9632-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет на големо и мало, производство и услуги „ЕУРОБИС“ извоз-увоз д.о.о. с. Лешок, Тетово.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 060501, 060503, 060601, 060602, 080111, 080112, 080112, 080129.

Во надворешен трговски промет се прошируваат дејностите: комисиони работи, консигнациони работи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, угостителски и туристички услуги, агенциски услуги во транспортот, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 29.45/96. (8510)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2068/96 на регистарска влошка бр. 1-2626-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на АД во мешовита сопственост на Акционерското друштво во мешовита сопственост Фабрика за преработка на пластични маси АД „ДЕПЛАСТ“ Дебар.

Фабрика за преработка на пластични маси „ДЕПЛАСТ“ а.д. со п.о. ул. „Едвард Кардел“ бр. 38, Дебар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2068/96. (8511)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1203/96, на регистарска влошка бр. 1-42880-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешно трговското работење Новинско издавачкото претпријатие „ШКУПИ“ експорт-импорт ул. „Дон Кенеди“ бр. 28, Скопје.

Дејноста се проширува со: 013400.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1203/96. (8512)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1699/96, на регистарска влошка бр. 1-61014-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство и промет на стоки и услуги „ЗАВАР КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Востаничка“ бр. 42-а, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува Макалошки Кирил од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1699/96. (8513)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 314/96, на регистарска влошка бр. 1-49255-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и проширувањето на Претпријатието за инженеринг и трговија „АРК“ д.о.о. ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 33/17, Скопје.

Дејноста се проширува со 030004, 060502, 060503, 100399, 070250, 110909, 070320, превоз на стока во меѓународен друмски сообраќај, застапување на странски фирми, малограничен промет со сите соседни земји, реекспорт и трговија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 314/96. (8514)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3214/96, на регистарска влошка бр. 1-13568-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „РОБОТРОН ЈУНИОР“ ц.о. ул. „Кавалска“ бр. 47, Скопје.

Се менува седиштето и во иднина ќе гласи на ул. „367“ бр. 9, Скопје.

Дејности: 011313, 011710, 011721, 011722, 011723, 011729, 011791, 060502, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090122, 090123, 0980131, 090132, 090133,

090139, 090209, 110109, 110302, 110309, 110909, меѓународен транспорт на стоки, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи, консигнација и застапување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3214/96. (8515)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2408/96 на регистарска влошка бр. 1-2759-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на РО Дом на култура „МАКЕДОНИЈА“ ц.о. ул. „Димитар Влахов“ бб, Гевгелија.

Досегашната фирма се менува и во иднина ќе гласи: РО Дом на култура „МАКЕДОНИЈА“ ц.о. Гевгелија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2408/96. (8502)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2012/96, на регистарска влошка бр. 1-776-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Центар за средно насочено образование „ЗДРАВКО ЧОЧКОВСКИ“ Дебар.

Се брише Камил Марку се запишува Исен Скара како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2012/96. (8503)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2545/96 на регистарска влошка бр. 1-48262-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и директор на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги во прометот „ФИЛИП-СТЕЛА“ увоз-извоз ц.о. ул. „Радњанска“ бр. 2, Демир Капија.

Се брише Будимировиќ Звонимир, се запишува Маузиќ Љубица.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2545/96. (8504)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3313/96, на регистарска влошка бр. 1-9262-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Производно и трговско претпријатие „ИМПЕР КОМЕРЦ“ експорт-импорт ц.о. ул. „Марко Орешковиќ“ бр. 8/4, Скопје.

Се врши промената на седиштето на претпријатието и во иднина ќе биде на ул. „III-та Македонска бригада“ бр. 10, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3313/96. (8505)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3314/96, на регистарска влошка бр. 1-62632-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за трговија и услуги „АКВИЗИТОР“ експорт-импорт п.о. ул. „Руди Чаевац“ бр. 6/70, Скопје.

Се врши промената на седиштето и во иднина ќе гласи на ул. „III-та Македонска бригада“ бр. 10, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3314/96. (8505)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2914/96, на регистарска влошка бр. 1-65324-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на име и седиште на Градежното претпријатие „БЕТОНИТОВ ВЕЛЕС“ а.д. ц.о. ул. „Алексо Демниев“ бр. 25, Титов Велес.

Досегашното седиште се менува и во иднина ќе гласи: Градежно претпријатие „БЕТОН-ВЕЛЕС“ ад ц.о. ул. „Алексо Демниев“ бр. 25, Велес.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2914/96. (8506)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3051/96, на регистарска влошка бр. 1-41422-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на фирма, седиште, основач и проштрувањето на дејноста на лице овластено за застапување во внатрешен и НТП на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ОЛИМПИЈА“ извоз-увоз д.о.о. ул. „Горче Петров“ бр. 10 локал 6, Скопје.

Се менува називот и седиштето на претпријатието така да во иднина ќе гласи:

„Е.З КОМЕРЦ – Е“ д.о.о. Трговско претпријатие увоз-извоз ул. „Неврокопска“ бр. 15, Скопје.

Од претпријатието истапува Ацо Терзиевски од Скопје, а пристапуваат Иванов Емил и Иванова Зорица од Скопје.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 011990, 012615, 012699, 110309.

Да се брише досегашниот директор Ацо Терзиевски, а се запишува Зорица Иванова директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 3051/96. (8507)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3577/96, на регистарска влошка бр. 1-20083-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за промет и услуги „УНИ-СМЕТ“ увоз-извоз д.о. ул. „Никола Параунов“ бр. 5450, Скопје.

Пристапува основачот Ристовски Душан, истапува Ристовска Дивна.

Се брише Дивна Ристовска, се запишува Душан Ристовски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3577/96. (8508)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2504/96, на регистарска влошка бр. 1-54642-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и основач на Претпријатието за производство промет и услуги „ЕКЦ ЕДУКАЦИОНЕН КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Рузвелтова“ бр. 23/11, Скопје.

Новото седиште е на ул. „Вангел Дину“ бр. 16, Скопје.

Пристапуваат основачите Љубомир Хаџи Манев и Ѓорѓи Божиновски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2504/96. (8509)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2899/96 на регистарска влошка бр. 1-68257-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на трговец поединец Виолета Дончо Јовановска „ВИА-БИРО“ „ТП“ ул. „Фјодор Достоевски“ бр. 2/4, Скопје.

Трговец-поединец е основан со пријава бр. 1 од 4.10.1996 год.

Трговец поединец: Виолета Јовановска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2899/96. (8308)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2653/96, на регистарска влошка бр. 1-2656-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар трансформацијата на „ЖИТО-ЈУГ“ Акционерско друштво за производство и промет со мелнички и пекарски производи со ц.о. ул. „Индустриска“ бр. 17, Кавадарци.

Се брише Јованов Живко в.д. директор, се запишува Јованов Живко – директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2653/96. (8309)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2277/96, на регистарска влошка бр. 1-68252-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на ТП Трговец-поединец „НЕНО-ИМПЕКС“ ТП Станимир Бобан Спасовски ул. „Сава Ковачевски“ бр. 9 Б-1/15, Куманово.

Фирмата е основана со пријава бр. 01-01 од 23.09.1996 год. со следните дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

Основач е: Спасовски Бобан, а трговец-поединец и прокурист на фирмата е Спасовски Бобан без ограничување и во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2277/96. (8312)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 6/96 од 13.XII.1996 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПТП „Холивуд Текс“ од Тетово со жиро сметка 41500-601-7587.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Тетово. (2149)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение на поранешниот Окружен стопански суд – Скопје Ст. бр. 1387/95 од 14.XI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот „Мина – промет“ од Богданци.

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. „Мито Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047/84-605.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.П.1997 година во 09,15 часот, соба број 29 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија (2150)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение II. Ст. бр. 1873/96 од 12.П.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Кимс“ од Стојаково.

За стечаен судија е одреден Дилберов Драги, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. „Мито Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047/84-605.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.II.1997 година во 9,00 часот, соба број 29 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија (2151)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 832/96 од 04.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО „Житомакедонија“ од Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 16.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Славка Павлова од Скопје, ул. „Козара“ бр. 42/3-21, телефон 211-321.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 9,00 часот, соба број 26 при овој суд.

Од Основниот суд во Гевгелија (2152)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 840/96 од 04.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „Интеркомерц“ од Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 14.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Божиновски Георги од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/2-7, телефон 132-289.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.II.1997 година во 10,30 часот, во барака 4, соба број 5 при овој суд.

Од Основниот суд во Скопје II – Скопје (2153)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 225/96 отвора стечајна постапка над ДОО „МБ – КО“ – Тетово со жиро сметка 41500-601-35181, но не се спроведува и истата се заклучува.

Од основниот суд во Тетово. (2154)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 187/96 од 30.X.1996 година, против ПП „Берат Комерц“ од Тетово се отвора стечајна постапка, но не се спроведува и истата се заклучува, согласно член 88, став 1 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација.

Од Основниот суд во Тетово. (2155)

Основниот суд во Струга, со решението Ст. бр. 158/96 од 10.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТТП „Цала – Транс“ од с. Октиси.

За стечаен судија е одреден Фатмир Даути, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Адем Речи, од Струга, ул. „Мислешевски пат“ бр. 146.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.I.1997 година во 10,15 часот во Основниот суд – Струга.

Огласот е истакнат на огласна табла во судот на 10.XII.1996 година.

Од Основниот суд во Струга. (2156)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 648/96 од 04.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП „Шутка Комерц“ од Скопје, ул. „Иљо Војвода“ бр. 23-а.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 11,00 часот, соба број 26 при овој суд зграда на Апелациониот суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2162)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението II. Ст. бр. 1017/96 од 11.XII.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги „Астраком“ од Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 3.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојан Марковски од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 3/38, телефон 316-794.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 11,10 часот, соба број 26 при овој суд, зграда на Апелациониот суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2163)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст. бр. 276/96 од 14.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ТТП „ВЕ-НА“ од Тетово, ул. „180“ бр. 1/11.

За стечаен судија е одреден Исмаилаки Хасани, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симеоски од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 194/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања

се закажува на 24.II.1997 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2143)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст. бр. 182/96 од 10.X.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „Југо-Бис“ од с. Лешок – Тетовско.

За стечаен судија е одредена Загорка Велковска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Глигур Симовски од Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, телефон 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.II.1997 година во 10,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2144)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 173/96 од 03.IX.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Дат-Пром“ од Скопје, ул. „Славеј Планина“ бр. 18.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска – Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љубо Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 08,15 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2145)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 67/96 од 18.X.1996 година над ПП „Каше Комерц“ – Прилеп отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Прилеп. (2146)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст. бр. 4/96 од 13.XII.1996 година е заклучена стечајна постапка над Трговското приватно претпријатие „Југагарант“ од Тетово, со жиро сметка 41500-601-2484.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Тетово. (2148)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 494/96 од 19.XI.1996 год. е отворена стечајна постапка над должникот МФП „Зограф“ од Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10-а.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ристо Ѓорѓоноски од Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 10/I-2, телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16.I.1997 година во 8,50 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 870/96 од 02.XII.1996 год. е отворена стечајна постапка над должникот ЗСЗ „Сува Гора“ од Скопје село Чајлане.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска – Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓи Боџиновски од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 63/2-7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 22.I.1997 година во 8,10 часот, во соба бр. 59 при овој суд – судска палата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2173)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 820/95 од 16.XII.1996 година према должникот Претпријатие Предилница ДОО со Ц.О. од Битола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Симеон Цветановски – судија во Основниот суд – Битола, а за стечаен управител Борис Андоновски од Битола, ул. „Илинденска“ бр. 25.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600 денари судски такси во два примероци и со докази, должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 14.II.1997 година во 10 часот во Основниот суд во Битола, судница бр. 31.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 16.XII.1996 година.

Од Основниот суд во Битола. (2177)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр.8/96 од 30.X.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство, инженеринг, промет и услуги „Ареском“ – Гостивар, ул. „Браќа Гиноси“ бб.

За ликвидационен управник се определува Бибоски Јане, ул. „Бранко Станојевиќ“ бр. 6 – Гостивар.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник ќе биде закажано дополнително.

Од Основниот суд во Гостивар. (2124)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението П. Л. бр. 312/96 од 06.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „Генко“ – Скопје, ул. „Партение Зографски“ бр. 79-А и жиро сметка бр. 40100-601-31593.

За ликвидационен управник се определува Снежана Стојановска, ул. „Емил Зола“ бр. 16/2 – телефон 233-035 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 22.I.1997 година во 11,20 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2125)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението П. Л. бр. 327/96 од 13.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и транспорт „Илмак Трејд“ – Скопје, ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 54 и жиро сметка бр. 40100-601-358332.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски, ул. „Рузвелтова“ бр. 54 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 22.I.1997 година во 11,15 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2142)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 302/96 од 11.XII.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Гама Заштита“ ДОО – Скопје, ГТЦ Анекс 4, локал 8 и жиро сметка бр. 40100-603-14931.

За ликвидационен управник се определува Ристо Ѓорѓоновски од Скопје бул. „Црвена Армија“ бр. 10/1-2 и телефон 318-852.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 23.I.1997 година во 11 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2165)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 305/96 од 13.XII.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Интер-Мак“ – Скопје, ул. „Христо Смирненски“ бр. 11, жиро сметка бр. 40100-601-175552.

За ликвидационен управник се определува Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. и телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците

да ги измират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 28.I.1997 година во 9,05 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје – Скопје. (2166)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Л. бр. 12/96 е заклучена ликвидационата постапка над ликвидациониот должник – Претпријатие за трговија на големо и мало „Ривал-МТ“ ДОО – Тетово, со жиро сметка 41500-601-51654.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Тетово. (2167)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението П. Л. бр. 334/96 од 17.XII.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство и услуги на големо и мало „П-Техномаг“ – Скопје, ул. „Владимир Каваев“ и жиро сметка бр. 40120-601-36849.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8 и телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.I.1997 година во 11 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2168)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 200/96 од 23.XII.1996 година, заклучена е ликвидационата постапка над Претпријатието „Речица“ ДОО – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2169)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 264/96 од 23.XII.1996 година, заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие „Јома“ – Скопје, ул. „Борка Талески“ бр. 5, жиро сметка 40100-601-206497.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2170)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 265/96 од 23.XII.1996 год., заклучена е ликвидационата постапка над должникот ПТ „Огњан Инжињеринг“ – Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2171)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 262/96 01.XI.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за угостителство и трговија „Зера-Комерц“ експорт-импорт ДОО – Скопје, ул. „Андреј Зограф“ бр. 1 и жиро сметка бр. 40120-601-284248.

За ликвидационен управник се определува Драган Петковиќ од Скопје, ул. „Димитар Гуштанов“ бр. 24 и телефон 592-395.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 18.XII.1996 година во 11 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2178)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л. бр. 316/96 од 17.XII.1996 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за производство трговија на големо и мало „Дрита Комерц“ експорт-импорт ДОО – Скопје, ул. „12“ бр. 29, с. Сарај и жиро сметка бр. 40120-601-165138.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванцикова од Скопје, ул. „Дрезденска“ бр. 15-2/15 и телефон 363-730.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 29.I.1997 година во 8,20 часот во соба бр. 26 во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2179)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 275/96 од 16.XI.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Роро“ – Скопје, ул. „Добромир Хрс“ бр. 18-б и жиро сметка бр. 40100-603-17613.

За ликвидационен управник се определува Љупчо Огненовски, ул. „Братфордска“ бр. 2/23-7 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 27.XII.1996 година во 8,20 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2147)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 295/96 е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Мак – Инг Контипром“ – Скопје, ул. „13 Ноември“ бр. 1/2 и жиро сметка бр. 40100-601-129678.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванцикова, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12 – телефон 363-730 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на

РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 09.I.1997 година во 8,10 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2157)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 304/96 е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало „ЈУС – ЕН“ Ц.О. експорт импорт – Скопје, ул. „Кримска“ бр. 41-б и жиро сметка бр. 40100-601-127951.

За ликвидационен управник се определува Драгица Иванцикова, ул. „Дрезденска“ бр. 15/II-12 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 09.I.1997 година во 11,20 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2158)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението П.Л.бр. 313/96 од 06.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за увоз-извоз и промет на големо и мало „Амбиенс ЦО“ – Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 5/10 и жиро сметка бр. 40100-601-371728.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 – телефон 417-488 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на 29.I.1997 година во 8,50 часот, во соба бр. 26, во зградата на Апелациониот суд – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2159)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 258/96 од 13.XII.1996 година, е отворена постапка за редовна ликвидација над Приватното претпријатие „Даворекс – Ин“ – Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 18/1-3.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34 – телефон 418-628 – Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги надмират своите долгови спрема ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на побарувањата на доверителите на ликвидациониот должник се закажува на

12.II.1997 година во 11,45 часот, барака бр. 4, во соба бр. 5 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2161)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 42/96 од 20.XI.1996 година, се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатието за внатрешен и надворешен промет, угостителство и туризам „Каролц – Трејд“ – Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 22.

По правосилноста на решението, ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (2160)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: „П.П.П“ Ага-Комерц“ д.о.о. - Тетово. (6453)

Правоаголен печат кирилица под назив: „Мина-транс“ – Прилеп. (6454)

Тркалезен печат и штембил под назив: „ПЦЕР - Огранок-Гостивар“. (6455)

Тркалезен печат под назив: „Основно училиште“ Невена Георгиева - Дуња“ – Скопје Република Македонија. (6456)

Тркалезен печат под назив: „Производно трговско претпријатие „Унивел“ д.о.о. извоз-увоз д.о.о. – Скопје. (6457)

Тркалезен печат под назив: „Месна заедница „Горно Коњари“ – Горно Коњари. (6458)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0095190 издаден од УВР - Прилеп на име Бунтеска Марина, нас. Точила 2-Д2 1/5 Прилеп. (6387)

Пасош бр. 241350 издаден на име Максимовски Ацо, Кратово. (6388)

Пасош бр. 0488387 издаден на име Димов Игор, ул. „11 Октомври“ бр. 28 Радовиш. (6389)

Пасош издаден на име Фазлија Митил, с. Чајле Гостивар. (6390)

Пасош издаден на име Фазлиј Јусн, с. Чајле Гостивар. (6391)

Пасош бр. 293916 издаден од МВР- Битола на име Атанасов Васил, ул. „Б. Скерлевски“ бр. 12/7, Битола. (6392)

Пасош бр. 0619414 издаден од УВР- Прилеп на име Николовски Роберт, ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 160 Прилеп. (6393)

Пасош бр. 224675 издаден од УВР - Штип на име Горгиева Савче, ул. „Б.П. Јорданова“ бр. 52 Штип. (6394)

Пасош бр. 0339563 издаден на име Нечовски Ванчо, с. Д. Оризари, Битола. (6395)

Пасош бр. 002232845 издаден на име Аврамов Симијан, Радовиш. (6396)

Пасош бр. 456104 издаден на име Шакири Форудан, с. Врапчиште, Гостивар. (6397)

Пасош бр. 298816/94 издаден УВР – Охрид на име Џајкоски Љупчо, ул. „С. Наумов“ бр. 39 Охрид. (6398)

Пасош бр. 298817/94 издаден УВР -Охрид на име Џајкоска Соња, ул. „С. Наумов“ бр. 39 Охрид. (6399)

Пасош бр. 660520 издаден на име Абазии Рамазан, с. Зајас Кичево. (6400)

Пасош бр. 760944 издаден-а од ОВР - Крушево на име Цветковски Горан, с. Горно Којнаре Куманово. (6401)

Пасош бр. 272922 издаден на име Рамадан Челик, ул. „А. Емин“ бр. 100 Охрид. (6402)

Пасош бр. 0096536 издаден од УВР- Прилеп на име Алиоски Аднан, с. Црнилиште Прилеп. (6403)

Пасош бр. 0657287 издаден од УВР- Прилеп на име Талески Петре, ул. „Ловченска Корија“ бр.3 Прилеп. (6404)

Пасош бр. 0755432 издаден од УВР- Прилеп на име Петкоски Горан, ул. „М. Тито“ бр. 132 Прилеп. (6405)

Пасош бр. 421828 издаден од УВР - Куманово на име Баневска Благица, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, Куманово.

Пасош бр. 0811901 издаден на име Карабакаков М. Димче, ул. „Слободан Митров“ бр. 71, Гевгелија. (6407)

Пасош бр. 0095094 издаден од УВР - Прилеп на име Мантароски Ордан, с. Големо Коњари Прилеп. (6408)

Пасош бр. 338916 издаден на име Ванчова Маја, ул. „Бул. 1-ви Мај“ бр. 283, Битола. (6409)

Пасош бр. 001657/93 издаден на име Нацева Марија, ул. „Благој Нечев“ бр. 56 Т. Велес. (6410)

Пасош бр. 491622 издаден , од УВР- Куманово на име Цеамил Лимани, с. Сопот Куманово. (6411)

Пасош издаден на име Пареклиска Милица, ул. „5-та Парт. конф.“ бр. 7/4, Штип. (6412)

Пасош бр. 805544 издаден од МВР-Кочани на име Крстов Миле, с. Јастребник, Кочани. (6413)

Пасош бр. 116323 издаден на име Петрова Јаворка, ул. „Коста Рацин“ бр. 3 Кочани. (6414)

Пасош бр. 342800 издаден од УВР - Битола на име Стојчевска Гордана, ул. „Илинденска“ бр. 162, Битола. (6415)

Пасош бр. 342799 издаден од УВР- Битола на име Сојчевски Пецо, ул. „Илинденска“ бр. 162 Битола. (6416)

Пасош бр. 0020431 издаден на име Јанев Цане, с. Трап Битола. (6417)

Пасош бр. 64067/93 издаден на име Рузали Јусуф, с. М. Речица Тетово. (6418)

Пасош бр. 0312967 издаден од УВР- Прилеп на име Меркоска Киметка, ул. „Тризла“ бр. 277 Прилеп. (6419)

Пасош бр. 0382478 издаден од УВР- Кочани на име Грозданов Љупчо, ул. „Раде Кончар“ бр. 32 Кочани. (6420)

Пасош бр. 0694493 издаден име Дудије Мемедова, ул. „Т. Ужице“ бр. 13-а Битола. (6421)

Пасош бр. 029366 издаден на име Недановски Горги ул. „Д. Тудовиќ“ бр. 56 Битола. (6422)

Пасош бр. 410500 издаден од УВР – Струмица на име Илиев Драги, с. Мокрино 245ж Струмица. (6423)

Пасош бр. 518609/94 издаден од УВР- Тетово на име Исмаил Нисим, ул. „174“ бр. 18 Тетово. (6424)

Пасош бр. 724163/95 издаден од УВР- Скопје на име Томиќ Славиша, ул. „Сава Михајлов“ бр. 4/11 Скопје. (6425)

Пасош бр. 93507 издаден на име Мурати Наил, с. Градец, Гостивар. (6426)

Пасош бр. 227709 издаден на име Нуредини Фехми, с. Речица Гостивар. (6427)

Пасош бр. 542827 издаден од УВР- Скопје на име Филева Венка, ул. „Никола Грчето“ кула 4, ст. 24 Скопје. (6428)

Пасош бр. 573754/95 издаден од ГУВР- Скопје на име Трајковски Трајче, ул. „Павле Илиќ“ бр. 35/20 Скопје. (6429)

Чекови бр. 11941653 до 119316643 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Азири Исмаил, с. Буковик Скопје. (6430)

Чекови бр. 5211039 до 5211047 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Кирил Ружинов, ул. „Б. Ѓорев“ бр. 117 Т. Велес. (6431)

Чекови од тековна сметка бр. 35812-99 и чекови од бр. 11051355 до 11051366 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Јован Симоновски, Скопје. (6432)

Чекови од бр. 11763411 до 11763478 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Рифат Јусуф Скопје. (6433)

Чекови од бр. 00387305 до 00387314 и бр. 00450708, 00450711 издадени на име Костов Борис, ул. „Питарница“ бр. 3/15 Гостивар. (6434)

Чекови од бр. 474317 и 474318 издадени на име Јосифоски Мирослав, ул. „Ж. Брајковски“ бр. 29 Гостивар. (6435)

Чекови од тековна сметка бр. 5647/30 и чекови бр. 11986926 и од бр. 12203882 до 12203891 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Маленко Татјана, ул. „Борис Бојациски“ бр. 71 Скопје. (6436)

Чекови бр. 12204311 до 1220431 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Лилјана Угринова, ул. „Алжирска“ бр. 17 Скопје. (6437)

Чекови од тековна сметка бр. 4066/30 и чек бр. 361350 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Филијала-Штип на име Димитрова Алегра, ул. „Кочанска“ бр. 11. Штип. (6438)

Чекови од тековна сметка бр. 26208/98 и чекови од бр. 12067009 до 12067017 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Зорка Јосифовска, бул. „П. Одреди“ бр. 105/6 Скопје. (6439)

Тековна сметка бр. 25063/42 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Захаријев Ристо, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 23/38 Скопје. (6440)

Чекови од бр. 11669452 до 11669458; бр. 11971757; од бр. 11971759 до 11971762, од бр. 11381832 до 11381850 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Трајче Христовски, ул. „Мито Х.Јасмин“ бр. 8/14 Скопје. (6441)

Чекови од бр. 9000087308 до 9000087312; 11873126, 11873128, 11873129 и 11873130 (9 чека) издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Лепосава Стојковска, Скопје. (6442)

Тековна сметка издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Раско Мишкоски, ул. „Г. Капчев“ бр. 8/2 Скопје. (6443)

Чекови од тековна сметка бр. 38361-74 чекови бр. 12075440 и 12075441 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје. (6444)

Тековна сметка бр. 7727-07 издадена од Комерцијална банка а.д. Скопје Арслан Арслановски Скопје.

Чекови од тековна сметка бр. 0023404. 42 и чекови од бр. 0002583385, до 0002583394 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Грујоски Павле Скопје.

Чековна книшка бр. 8874/86 издадена на име Георгиевска Сузана, ул. „11 Конгрес“ бр. 25 Штип. (6447)

Чековна книшка бр. 619/48 издадена од Стопанска банка а.д. – Скопје Филијала-Штип на име Бреслиска Илија, ул. „Маршал Тито“ бр. 75 Штип. (6448)

Чековна книшка бр. 3903/65 и чекови од бр. 1459781 до 1459785 и 1444295 издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје-Филијала-Штип на име Плешкова Станка, ул. „Пиринска“ бр. 43 Штип. (6449)

Чековна книшка бр. 705/35 издадена на име Ристов Драги, с. Долни Балван Штип. (6450)

Чековна книшка бр. 2812/95 и два чека издадени од Охридска банка а.д. – Охрид на име Мирјана Тилоска-Јованоска, ул. „Бул. Турист“ бр. 28 Охрид. (6451)

Чековна книшка бр. 108654-53 и чекови од бр. 1043381 до 1043395, 992096 и 992097 издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Дејан Ристовски, Скопје. (6452)

Пасош бр. 433081/94 издаден од УВР-Скопје на име Селвер Криванева, ул. „Џон Кенеди“ бр. 27/6-13 Скопје. (6459)

Пасош бр. 827055/96 издаден од УВР-Тетово на име Ваљбона Мемети, с. Г. Палчиште Тетово. (64607)

Пасош бр. 400174/94 издаден од УВР-Тетово на име Рафик Мемети, с. Г. Палчиште ТЕТОВО. (6461)

Пасош бр. 622137/95 издаден од УВР-Скопје на име Рабише Керими, ул. Панче Неделковски бр. 67/2 Скопје. (6462)

Чекови од тековна сметка бр. 53791-36 и чекови бр. 2374247, 2374248 и 2374249, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лепојка Бошковска, Скопје.

Работна книшка издадена на име Драги Мартиновски, Скопје. (6464)

Работна книшка издадена на име Никола Марковски, Скопје. (6465)

Пасош бр. 640496/95 издаден од УВР-Скопје на име Минко Сарафимов, ул. 13 бр. 4 с. Вучидол, Скопје (6466)

Пасош бр. 748825/95 издаден од УВР-Скопје на име Јадранка Ацеска, ул. „Боро Петрушевски“ бр. 5, Скопје (6467)

Тековна сметка бр. 84771-29 и чекови од бр. 2943325 до 2943335, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Пелагија Наумовска, Скопје (6468)

Тековна сметка бр. 20282/88 и чекови од бр. 2937382 до 2937390 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Катерина Брковска Скопје (6469)

Тековна сметка бр. 2952347 и чековите од бр. 12641654 до 12641669, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Душка Стојменовиќ Скопје (6470)

Тековна сметка бр. 71738-64 Чековите од бр. 3369484 до 3369493 и 3369482 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вера Мијовиќ Скопје (6471)

Тековна сметка бр. 60860-76 Чековите од бр. 3349551 до 3349555 и 3151948, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Лила Ацевска, Скопје (6472)

Тековна сметка бр. 204561072 и чековите бр. 3105149 до 3105152 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Весна Симоновска, Зафировска, Скопје (6473)

Тековна сметка бр. 118244-40 чековите бр. 2980779, 2980780, 2980783, 2980784 и 2980785 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ленче Гочевска Скопје (6474)

Тековна сметка бр. 19803-05 Чековите од бр. 2783122 до 2783130 и 2783120 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Петар Лаинович, Скопје (6475)

Тековна сметка бр. 111133-57 чекот бр. 110002364175 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранко Лазаревски, Скопје (6476)

Работна книшка издадена од Скопје на име Антони Мазневски, Скопје (6477)

Работна книшка издадена од Скопје на име Гоце Трпевски, Скопје (6478)

Работна книшка издадена од Скопје на име Благица Трпевска, Скопје (6479)

Работна книшка издадена од Скопје на име Гордана Гаевска, Скопје (6480)

Работна книшка издадена од Скопје на име Даип Мемети, Скопје (6481)

Чекови од тековна сметка бр. 2890/21 и чек бр. 0110002367009, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Богдана Каранфиловска, Скопје (6378)

Чекови од тековна сметка бр. 38956-51 и чекови од бр. 2930337 до 2930343 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Невенка Терзијевска Скопје (6379)

Чекови од тековна сметка бр. 106444-21 и чекови од бр. 3261355 до 3261366 и од бр. 932325 до 932334 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Звонко Брнзевски Скопје (6380)

Чекови од тековна сметка бр. 69959-67 и чекови од бр. 984900 до 984905 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Марица Шиколеска Скопје (6381)

Чекови од тековна сметка бр. 117666-56 и чек бр. 3597229 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Билјана Бошкова Видовиќ Скопје. (6382)

Чекови од тековна сметка бр. 62193/23, и чекови од бр. 3325941 до 3325945, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Драганчо Димитровски Скопје (6383)

Работна книшка издадена на име Гоче Василовски Скопје (6384)

Работна книшка издадена на име Наташа Алексиќ Скопје (6385)

Свидетелство за I год. издаден од тех. уч. „Наце Буѓони“ – Куманово, на име Сашко Ангеловски, Свети Николе. (6386)

Решение уп. бр. 25-845 издадено на име Доцка Зафировска Скопје.

Решение уп. бр. 12-1231 издадено на име Драган Игнатовски Скопје.

Чековна книшка бр. 17489-91 чек бр. 12272208 издаден од Стопанска банка а.д. – Скопје на име Милутиновиќ Ленче, Скопје (6365)

Пасош бр. 116674 на име Попова Мирјанка ул. „Цар Самоил“ бр. 25, Кочани.

Пасош бр. 0219094 издаден-а од на име Абдула Абдула Дебар. (6482)

Пасош бр. 0505962/95 издаден-а од ОВР – Неготино на име Толова Горица, Неготино (6483)

Пасош бр. 0216764 издаден-а од на име Штрети Илбер, Дебар. (6484)

Пасош бр. 613368/95 издаден-а од ОВР – Струга на име Положани Хемнолина, ул. „Караорман“ бр. 1/14, Струга. (6485)

Пасош бр. 0400154 издаден-а од на име Зулфија Беким, с. Селце, Тетово. (6486)

Пасош бр. 050524/94 издаден-а од на име Траиловиќ Јованка, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, Д. Капија. (6487)

Пасош бр. 590445/95 издаден-а од на име Аруч Елјеса, ул. „Слободан Петоски“ бр. 21, Гостивар (6488)

Пасош бр. 198841 издаден-а од УВР – Тетово на име Јакупи Севди, с. Пирок, Тетово. (6489)

Пасош бр. 453564 издаден-а од на име Љубинка Доњева, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 18, Кочани. (6490)

Пасош бр. 0122140 издаден-а од ОВР-Струмица на име Дачкинов Ѓорге, с. Петралинци 29, Струмица. (6491)

Пасош бр. 628426 издаден-а од ОВР – Струмица на име Јурчев Орце, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 61-2/13, Струмица. (6492)

Пасош бр. 277482 издаден-а од УВР – Скопје на име Роса Мишковска, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 33/1-8, Скопје. (6493)

Пасош бр. 744716 издаден-а од УВР – Скопје на име Мишковска Дара, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 33/1-8, Скопје. (6494)

Пасош бр. 0247481 издаден-а од УВР – Тетово на име Беџети Алирама, с. Голема Речица, Тетово. (6495)

Пасош бр. 820696 издаден-а од УВР-Скопје на име Османи Кадрија, с. Катланово, Скопје. (6496)

Пасош бр. 146378/93 издаден-а од УВР – Тетово на име Вели Илјази, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 135, Тетово. (6497)

Пасош бр. 9681684 издаден-а од Амбасадата во Германија на име Мехмед Суварст, ул. „Дринска“ бр. 46, Скопје. (6498)

Пасош бр. 0357627/94 издаден-а од ГУВР – Скопје на име Алији Кемал, ул. „Крсте Асенов“ бр. 22/3-1, Скопје. (6499)

Пасош бр. бр. 421828 издаден-а од УВР – Куманово на име Баневска Благица, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, Куманово. (6500)

Пасош бр. 616297 издаден-а од УВР – Куманово на име Баневски Тони, ул. „Миле Кипра“ бр. 19, Куманово. (6501)

Пасош бр. 215345/94 издаден од УВР – Скопје на име Роберт Анастасов, ул. Бистра бр. 5, Скопје. (6482)

Пасош бр. 601860/95 издаден од УВР – Скопје на име Војислав Ристиќ, ул. Жарко Зрењанин бр. 69, Скопје.

Пасош бр. 357614/94 издаден од УВР – Скопје на име Цане Талески, с. Арачиново ул. 2 бр. 29, Скопје. (6484)

Пасош бр. 889890/96 издаден од УВР – Скопје на име Гулер Дема, ул. Дижонска бр. 7, Скопје. (6485)

Чекови од тековна сметка бр. 26799-95 и чекови бр. 11170436, 11170439 и 11170440 издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Елица Каниковска, Скопје. (6486)

Чекови од тековна сметка бр. 71716-42 и чекови од бр. 1050391 до 1050403, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Софија Брезовска Темелковска, Скопје. (6487)

Чекови од тековна сметка бр. 113203-48 и чекови од бр. 3320364 до 3320373 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Љубинка Митрулова, Скопје. (6488)

Решение бр. 25-1350 на име Славчо Кокиновски, Скопје. (6490)

Решение бр. 14-5873 на име Хоџа Ирфан, Скопје. (6491)

Решение уп. бр. 2132 на име Звонко Апостолов, Скопје. (6492)

Решение бр. 18-9409/3 на име „Унилевер Унгарија“ ЛТД „Унилевер“, Скопје. (6493)

Решение бр. 18-9409/2 на име „Унилевер Експорт“, Скопје. (6494)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Сл. весник на РМ“ бр. 38/93 Советот на ОТП „Агропромет“ Струга распишува

О Г Л А С

1. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници да ги најават своите побарувања во постапката за трансформација на ОТП „Агропромет“ Струга.

2. Барателите да ги достават побарувањата на образец пропишан од агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на РМ.

3. Побарувањата истовремено се доставуваат до Агенцијата и до ОТП „Агропромет“ Струга.

4. Барањата се доставуваат во рок од 60 дена по објавувањето на огласот.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Тиквеш“ – Неготино

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Пекарев“ бр. 1 во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК А.Д. „Црвена Звезда“ Д.О.О. Млекара – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 5.12.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Железничка ББ Штип во време од 07 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Агром“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.12.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одред“ бр. 18 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 122 точка 18-21 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), Заводот за статистика на Република Македонија ја

ОБЈАВУВА

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНАТА НЕТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА

Просечно исплатената нето плата по работник во стопанството на Република Македонија за месец октомври 1996 година изнесува 8.869 денари.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

1270. Закон за гаранција на Република Македонија по договорот за заем за проект за дистрибуција на гас во Скопје, што ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и јавното претпријатие ГА-МА. 3465
1271. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 1997 година. 3465

1272. Одлука за именување претставници на Републиката во органот на управувањето во Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј – Прилеп. 3466
1273. Одлука за именување претставници на Републиката во РО Музеј – галерија – Кавадарци. 3466
1274. Одлука за именување претставници на Републиката во Матичната библиотека „Илинден“ – Делчево. 3466
1275. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на младите – Штип. 3467
1276. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Димитар Беровски“ – Берово. 3467
1277. Одлука за именување претставници на Републиката во ВРО „Водостопанство – Куманово“ – Куманово. 3467
1278. Одлука за именување претставници на Републиката на Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ – Радовиш. 3467
1279. Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на ОП „Водостопанство – Извори“ – Гостивар. 3467
1280. Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Народниот музеј „Куманово“ – Куманово. 3468
1281. Одлука за именување претставници на Републиката во Работната заедница во Домот на културата „Никола Јонко Вапцаров“ – Делчево. 3468
1282. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Музејот на Западна Македонија во НОВ – Кичево. 3468
1283. Одлука за именување претставници на Републиката во органот на управувањето во Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Охрид. 3468
1284. Одлука за именување претставници на Републиката во органот на управувањето во Заводот за заштита на спомениците на културата и природните реткости и музеј – Струмица. 3469
1285. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина. 3469
1286. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на производи и вршење на трговски услуги. 3469
1287. Правилник за програма за полагање на ловечки испит. 3470
1288. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 108/96 од 11 декември 1996 година. 3470
1289. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 178/96 од 25 септември 1996 година. 3471
1290. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 150/96 од 11 декември 1996 година. 3472
1291. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки и за стапките на надоместот на Народната банка на Република Македонија. 3473
1292. Одлука за начинот на извршување на платниот промет со инструменти за плаќање што гласат на големи износи. 3474
1293. Одлука за изменување на правилата за условите за работа на ефектна берза. 3474
- Објава за запишување во регистарот на производители и доработувачи на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури. 3474
- Исправка на Решението за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина. 3475